



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни издања 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 5 август 1964

БЕЛГРАД

БРОЈ 33

ГОД. XX

Цена на овој број е 120.— динар. — Претплата за 1964 година изнесува 2.500.— динар, а за странство 3.500 динара. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошта: Фах 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

486.

Врз основа на членот 47 став 1 точка 1 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. Во Одлуката за определување на највисоките продажни цени за нафтени деривати („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63) во точката 2 се додава нов став 2, кој гласи:

„Малопродажните цени од точката 1 на оваа одлука важат франко складот на купувачот — пумпна станица.“

2. По точката 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

„2а. Стопанските организации што произведуваат нафтени деривати ќе им одобруваат на трговските стопански организации при испораката:

1) на нафтените деривати од точката 1 под 1 до 4 на оваа одлука — 12% рабат;

2) на нафтените деривати од точката 1 под 5 на оваа одлука — 8% рабат.

Рабатот од ставот 1 на оваа точка стопанските организации што произведуваат нафтени деривати ќе го одобруваат од највисоката малопродажна цена од точката 1 на оваа одлука.“

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 134

15 јули 1964 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

487.

Врз основа на членот 31 став 3 од Законот за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/57, 44/58, 27/59, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62), Сојузниот извршен совет пропишува

УПАТСТВО

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ПОБЛИСКО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО ШТО СПОРЕД ЧЛ. 29 ДО 32 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ СЕ ЗАСМЕТУВА ВО ПЕНЗИСКИОТ СТАЖ

1. Посебен стаж кој се засметува во двојно траење

1. Со членот 31 став 1 точка 1 од Законот за пензиското осигурување (во понатамошниот текст: Законот) е предвидено во пензискиот стаж да се смета во двојно траење времето што до 15 мај 1945 година осигуреникот го поминал во состав на партизанските одреди на Југославија, на Народноослободителната војска на Југославија и на Југословенската армија. Според таа точка, во двојно траење треба да се признае времето што го поминале осигурениците како:

1) борци на партизанските одреди на Југославија (во понатамошниот текст: ПОЈ), на Народноослободителната војска на Југославија (во понатамошниот текст: НОВ) и на Југословенската армија (одред, баталјон, чета);

2) борци на постојан состав на команда на подрачје и на нејзини органи и единици што ѝ биле потчинети (заштитен баталјон, или чета, болница, склад и сл.) и кои постојано се движеле со командата на подрачјето;

3) борци на постојан состав на команда на место и на нејзини органи и единици што ѝ биле потчинети (заштитна чета, болница, склад и слично) и кои постојано се движеле со командата на местото.

Како борец во постојан состав на команда на подрачје или команда на место може да се смета оној борец што во составот на командата на подрачјето или на командата на местото или на нив подрачните единици останал и при преместување на командата на подрачјето односно командата на местото од едно место во друго;

4) борци на наоружени месни десетини што им биле постојано потчинети на единиците на ПОЈ и НОВ и извршувале борбени задачи.

2. Со членот 31 став 1 точка 2 од Законот е предвидено во пензискиот стаж да се смета во двојно траење времето што до 15 мај 1945 година осигуреникот го поминал на активна и организирана работа во Народноослободителната борба (во понатамошниот текст: НОВ). За да се признае според таа точка работата на еден осигуреник како активна и организирана, потребно е:

1) на ослободена или неослободена територија на Југославија да вршел задачи што според својот карактер и важност можат да се изедначат со учеството во оружената борба што припадниците на ПОЈ, НОВ и Југословенската армија ја воделе против окупаторот и домашните предавници;

2) таквите задачи во неговата работа во Народноослободителното движење (во понатамошниот текст: НОД) да му се доверени од страна на раководството на Комунистичката партија на Југославија (во понатамошниот текст: КПЈ) или штабовите и командите на ПОЈ и НОВ.

Активна и организирана работа претставува само извршувањето на задачите што ги поставувала организацијата на НОД, а не извршувањето на задачи по сопствен избор и наоѓање на осигуреникот;

3) неговата поврзаност односно работа за НОД да била постојана и непрекинута. Тоа значи тој во НОД да бил во постојана врска и секогаш да му стоел на располагање на партиското односно военото раководство;

4) во времето за кое бара да му се засмета во пензиски стаж во двојно траење, да имал наполнети 15 години живот (член 49 од Законот).

Како активна и организирана работа во смисла на оваа точка се смета само работата што ги задоволува сите четири горе наведени услови.

3. Во согласност со критериумите од точката 2 на ова упатство, во пензиски стаж во двојно траење според членот 31 став 1 точка 2 на Законот треба да им се засмета времето на активна и организирана работа:

1) на носители на Партизанска споменица 1941 — од 6 април 1941 до 15 мај 1945 година;

2) на членови на комитетите на Сојузот на комунистичката младина на Југославија (во понатамошниот текст: СКОЈ) — на ослободена или неослободена територија;

3) на раководители на активите на СКОЈ и членови на СКОЈ — на ослободена или неослободена територија, ако од денот на примањето во СКОЈ ги извршувале сите добиени задачи и по наредба заминувале во единиците на НОВ, или по основот на извршување на добиените задачи се примани во членството на КПЈ, т.е. на оние со кои НОД располагало во потполност.

4) на членови на народноослободителните одбори и одборите на масовните политички организации: Народноослободителен фронт (во понатамошниот текст: НФ), Обединет сојуз на антифашистичката младина на Југославија (во понатамошниот текст: ОСАМЈ) и Антифашистички фронт на жените (во понатамошниот текст: АФЖ) на ослободена или неослободена територија, како и на членови на одборите на НФ на окупирана територија, — под услов од денот на првото избирање за тие органи да останале до крајот на војната активни на таа функција, или од тие функции да се отидени во НОВ, или врз основа на својата работа да се примени до крајот на војната во КПЈ, или се определени на исти или повисоки функции во иста или во други од споменатите организации, т.е. ако таквата работа имала карактер на активна и организирана работа според горе утврдените критериуми.

Како народноослободителни одбори се подразбираат избраните: општински (месни — селски), околиски, окружни, обласни и главни народноослободителни одбори;

5) на лица што по изречна наредба од комитетите на КПЈ (околиски односно месни, реонски во големи градови или повисоки комитети) останале на работното место на неослободена територија заради извршување на определени задачи за НОД. Според тоа, не може да им се признае активна и организирана работа на оние лица што по својата волја останале во работен однос и од своето работно место му правеле услуги на НОД;

6) на лице што на неослободена (окупирана) територија го ставало на располагање својот стан или обезбедувало засолништа (бази) за сместување на партиска техника, за чување на ранети и илегалци, за прифаќање на курири и одржување јавки, под услов тоа лице да било главен носител на таква активност, да било во постојана врска со партиското раководство и станот да му бил на располагање на НОД до крајот на војната односно до откривање на станот од страна на непријателот.

На лицата наведени под 1 до 6 на оваа точка што во својата активна и организирана работа имале пократки прекини, та поради тоа не ги исполнуваат во потполност условите да им се засмета времето на таква работа во двојно траење, може и таквата работа да им се признае како активна и организирана, ако по сестрано испитување и оценување на целокупната нивна работа во НОД, се утврди дека ги исполнуваат условите од оваа точка. Во тој случај треба претходно да се утврди како и колку односно лице работело за НОД, континуитетот на неговата работа, оправданоста на прекинет на таа работа и поврзаноста со КПЈ зависно од условите на борбата на оделни територии. Како оправдани прекини во текот на НОД можат да се сметаат прекините поради ранување, болести (тифус и др.), разбивање на единици во големи офанзивни, апсења и провали, ако тие прекини биле пократки и ако тоа лице стапило во НОВ или воспоставило врска со раководството на КПЈ најдоцна во рок од три месеци од денот на прекинет.

4. Во членот 31 став 1 точка 3 од Законот е предвидено во пензискиот стаж да се смета во двојно траење времето што до 15 маја 1945 година осигу-

гуреникот го поминал во затвори, логори и интернација, ако борејќи се или извршувајќи задачи на НОД бил заробен или уапсен или ако како припадник на револуционерното движење се затекнал во затвор 1941 година, доколку во затворот, логорот или интернацијата ја продолжил работата за НОД, односно ако бил организатор на НОД и со својата дејност го организирал, засилувал и развивал НОД во затворот, логорот или интернацијата, под услов по излегувањето од затворот, логорот или интернацијата да му се ставил на располагање на НОД, продолжувајќи ја активната работа за движењето. Според таа точка во двојно траење треба да им се признае времето на трите различни групи лица што се разликуваат според тоа како стасале во логорот, затворот или интернацијата

1) кај првата група се во прашање припадници на НОВ и ПОЈ и други учесници на НОД (точ. 1 до 3) што се бореле или извршувале задачи на НОД и при тоа биле заробени или уапсени на потоа одведени во затвор, логор, или интернација;

2) кај втората група се во прашање припадници на предвоеното револуционерно движење што како такви 1941 година се нашле во затвор односно во концентрационен логор или интернација и таму ја продолжиле својата предводена револуционерна работа работејќи за НОД;

3) кај третата група се во прашање воени заробеници, интернирани лица и заложници, што во логорите стасале во текот на војната и во логорите биле организатори на движењето и со својата дејност го организирале, засилувале и развивале НОД.

На лицата од наведените групи им се признава ова време во пензискиот стаж во двојно траење под условите:

1) во затворот, логорот или интернацијата да ја продолжиле работата за НОД, односно да станале организатори на движењето та со својата работа и држење во затворот, логорот или интернацијата да го засилувале и развивале НОД и

2) по пуштањето од затворот или враќањето од логорот или интернацијата да му се ставиле на располагање на НОД и ја продолжиле активната работа за движењето.

Ако еден од овие услови не е исполнет или ако има прекини од времето на пуштањето од затворот или враќањето од логорот или интернацијата до ставањето на располагање на НОД, таквата работа не може да се признае во двојно траење, но се признава во еднокатно траење (член 34 од Законот).

Времето поминато во затвори, логори или интернација се признава во двојно траење под услов активност во затворот, логорот или интернацијата да била постојана и доволно интензивна, и држењето на односното лице да било исправно и секогаш на идејната линија на НОД.

При оценувањето на степенот на активност треба со оглед на различни тешки ситуации многу внимателно да се испитаат сите суштествени околности и услови на животот и работата во секој одделен затвор односно логор, како и условите во кои секој поединец се наоѓал. При тоа може да се бара само онаа активност што во конкретната ситуација била можна. Во случаите кога секој контакт меѓу затворениците бил оневозможен за подолго или пократко време (осуда на самица, уфрлање провокатори во затвореничките соби, издвојување од групата Југословени во логори и префрлање меѓу групи на други националности, издвојување од групата на политички затвореници и префрлање меѓу други категории затвореници и слично) треба да се смета дека затвореникот ги исполнил сите услови ако сепак истраел на позициите на НОД. Така, на пример, доволна активност покажало лице што во гестаповски затвор ги издржало сите мачења и ништо нема оддадено. Напротив, не би можела да се квалификува како активна и организирана работа за НОД, на пример, онаа активност на заробеник односно интернирец кој во летото 1943 година во некој италијански логор само читал или пренесувал вести што

ги издавала антифашистичката организација во логорот.

Во секој случај е потребно да е исполнет и условот таквото лице по пуштањето или бегството од затвор, логор или интернација, ако било пуштено или избегало пред 15 мај 1945 година, да му се ставило на располагање на НОД и во границите на дадените можности во земјата или во странство да ја продолжило активната работа за НОД. Ако овие лица по излегувањето од затворот, логорот или интернацијата по враќањето во земјата престанале со активната работа за НОД, не може да им се смета во двојно траење времето поминато во затворот, логорот или интернацијата.

На лицата што пред апсењето не биле учесници на НОД, а кои по капитулацијата на Југославија од национални, расни или политички разлози се апсени и одведувани во затвор, логор или интернација им се признава во двојно траење времето поминато во затвори, логори или интернација ако таму се определени за НОД и станале организатори на НОД и со својата работа организирано го засилувале и развивале НОД, под услов нивната работа во затворот, логорот или интернацијата да била од поголем интензитет и од значење за НОД. На овие лица во пензискиот стаж им се смета во двојно траење времето од моментот кога пристапиле кон организирана работа односно станале организатори на НОД во затворот, логорот или интернацијата.

На воените заробеници од војните што од пред 9 септември 1943 година биле организатори на НОД во логор, што со својата дејност го организирале, засилувале и развивале НОД, им се смета времето на таквата работа во логори во двојно траење, и тоа:

1) на бившите воени заробеници носители на Партизанска споменица 1941 година — од 6 април 1941 до 15 мај 1945 година;

2) на членовите на КПЈ на кои им е признаен партиски стаж во текот на НОД во заробеништво — од денот на вклучувањето во движењето;

3) на кандидатите за членови на КПЈ и на членовите на СКОЈ што како такви се заробени, таму се вклучиле во работата на логорската партиска организација и во неа ги извршувале партиските задачи — од денот кога се вклучени во движењето;

4) на членовите на илегални логорски организации што раководеле со борбата на линијата на НОД во логори, ако нивната работа била непрекината и интензивна — од денот на почетокот на таквата работа;

5) на бившите воени заробеници што поради активност во извршување на задачите на НОД биле лишени од статусот воен заробеник и депортирани во посебни казненски логори — од денот на вклучувањето во движењето.

По барањата и изјавите на поединци Ке го даваат своето мислење комисиите на бившите воени заробеници односно комисиите на бившите интернирци при републичките одбори на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна (во понатамошниот текст: СЗБНОВ).

Комисијата на бившите воени заробеници односно интернирци при Сојузниот одбор на СЗБНОВ Ке соработува со републичките комисии, Ке им укажува потребна помош во работата и Ке им дава свое мислење по барањата што републичките комисии Ке им ги поставуваат кога не Ке бидат во можност самостојно да заземат став.

Мислење за признавање на ова време во пензиски стаж во двојно траење дава комисијата на републичкиот извршен совет за признавање на посебен стаж (член 172 од Законот) откако претходно Ке прибави мислење од комисијата на бившите воени заробеници односно од комисијата на бившите интернирци при СЗБНОВ.

5. Со членот 31 став 1 точка 4 од Законот е предвидено во пензискиот стаж да се смета во двојно траење времето што до 15 мај 1945 година го

поминал осигуреникот во состав на бившата Шпанска републиканска армија, или во состав на воени оружени формации на антифашистичкото движење или во оружана антифашистичка борба во други земји.

При утврдувањето дали некое лице било во состав на воени оружени формации на антифашистичкото движење или во оружана антифашистичка борба во други земји, треба да се земат предвид оние оружени формации за кои во тие земји е утврдено дека земале активно учество во оружената борба против окупаторот. Основниот критериум при тоа е таа оружана формација навистина да водела оружени акции против окупаторот. Ако таков не бил случајот, на припадниците на такви формации не им се признава статус на борец. Според тоа, учеството во секоја оружана формација не дава право на признавање статус на борец.

Учеството во борбата против окупаторот се смета од моментот кога тие формации ги отпочнале оружените акции. Лицето што бара признавање на пензискиот стаж по основот од оваа точка треба да приложи соодветни документи за учеството во оружените формации на антифашистичкото движење или во оружената антифашистичка борба во други земји.

6. Со членот 31 став 1 точка 5 од Законот е предвидено во пензискиот стаж да се смета во двојно траење времето што до 15 мај 1945 година го поминал осигуреникот во состав на сојузничките војски, или во извршување на воени задачи во конвоите на сојузничките морнарици, во периодот по 6 април 1941 година, ако се вратил во Југославија до влегувањето во сила на Законот.

По основот од оваа точка во пензискиот стаж во двојно траење им се признава времето поминато во составот на сојузничките војски на оние лица што учествувале во борбите на некој од сојузничките фронтови.

Во пензиски стаж во двојно траење не може да се признае време поминато во состав на оние сојузнички воени формации што за сето време на војната биле стационарни на териториите надвор од допирот на воените операции (во Соединетите Американски Држави, на Блискиот Исток и сл.).

Во пензискиот стаж во двојно траење се признава и времето поминато на бродови на трговската морнарица што биле наоружени и подложени на воена команда и извршувале задачи за воените потреби. При тоа, треба да се имаат предвид главно трговските бродови на бивша Југославија што при капитулацијата на Југославија се секвестирани од сојузниците и ставени под сојузничката команда.

Во пензискиот стаж во двојно траење им се признава времето поминато во состав на сојузничките војски или во извршување на воени задачи во конвоите на сојузничките морнарици на оние лица што во Југославија се вратиле до 31 декември 1957 година, а ако некое од нив се вратило во земјата по тој рок ова време се признава во пензискиот стаж само во ефективно траење (еднократно).

II. Песобен стаж кој се засметува во еднократно траење

7. При сметањето во пензискиот стаж на времето поминато пред април 1941 година на илегална револуционерна работа во земјата и во странство, во смисла на членот 29 од Законот:

1) под поимот: „револуционерна работница на одговорна должност во револуционерна политичка организација“ се подразбираат членовите на раководството на КПЈ односно членовите на КПЈ, СКОЈ, кандидатите за членови и, по исклучок, вонпартијците што од партиските раководства се изречно определени на работа по специјални партиски задачи (партиска техника и сл.), и тоа под услови таа работа да им била исклучиво занимање;

2) како револуционерна работа поради која осигуреникот определено време поминал во затвор, конфинација или интернација, се смета работата во редовите на КПЈ или во редовите на други организации што пред војната непосредно ги раководела КПЈ (Црвена помош, Странка на работниот народ, синдикати, Народен фронт и сл.).

На припадниците на револуционерното движење наведени во ставот 1 од оваа точка ќе им се признае во пензискиот стаж времето поминато вон работен однос ако поради својата активност и учество во акциите што ги организираа и ги водела КПЈ биле отпуштени од работа, односно ако завршиле учење на занает или школување па е недвосмислено утврдено дека исклучиво поради таквата политичка активност не можеле да добијат работа.

На припадниците на револуционерното движење наведени во ставот 1 од оваа точка во пензискиот стаж треба да им се смета и времето што го поминале во редовен работен однос поради болест или повреди здобиени при извршување на револуционери задачи (на пример: демонстрации и штрајкови) или болест и повреди предизвикани со злоставување, мавање, мачење или прогонување поради учество во револуционерна работа, за сето време додека траат последиците од болеста или повредите.

8. При примената на членот 30 од Законот, во пензискиот стаж им се смета на учесниците на штрајк и лок-аут во Југославија времето поминато во нив, без оглед на должината на траењето на штрајкот односно лок-аутот.

Ако на учесник на штрајкот поради тоа му престанал работниот однос, се признава во пензискиот стаж и времето поминато вон работен однос, а најдолго до шест месеци во секој одделен случај.

9. За признавање на времето на соработка со НОД што на осигуреникот врз основа на членот 32 од Законот му се смета во ефективно траење, треба да бидат исполнети следните два условия:

1) активно да соработувал во НОД;

2) подолго време да вршел одделни задачи односно должности или работи во одборите, установите или организациите на НОД, без оглед дали таа работа ја вршел на ослободена или неослободена територија.

Времето на таква активна соработка се смета во пензискиот стаж под услов осигуреникот по ослободувањето да засновал работен однос најдоцна до крајот на 1946 година. Запослувањето во странство се признава во смисла на членот 14 од Законот. Со работниот однос е изедначена работата во својство на народен пратеник, одборник на народен одбор, избран одборник во општествени и други организации, член на занаетчиска или рибарска задруга, ако таквата работа на осигуреникот му била единствено занимање и ако за таа работа при- мал награда.

Дополнително запослување до крајот на 1946 година за признавање на времето на активна соработка со НОД не е потребно ако осигуреникот има најмалку 15 години признаен работен стаж.

Времето на активна соработка со НОД не може да се смета во пензиски стаж ако тоа време веќе е признаено во пензискиот стаж по некој друг основ (работен однос, присилно исекување итн.).

III. Докажување на посебниот стаж од чл. 29 до 32 на Законот

10. Боречкиот стаж (активна и организирана работа и активна соработка со НОД) може да се докажува со сите доказни средства што се предвидени со Законот за општата управна постапка. Докажувањето се врши првенствено со веродостојни документи за демобилизација од Југословенската

народна армија, со уверенија и потврди што ги издаваат партиски комитети и други организации што располагаат со документацијата, партиските книшки и слично, а ако нема документи — со изјави на сведоци.

11. Изјава дека некое лице активно и организирно работело за НОД односно дека активно соработувало со НОД можат да даваат лица што во определени временски периоди на определени подрачја раководеле со НОД, та им е познато дека тоа лице во определен период вршело определена работа за НОД. При давањето на изјавите сведоците треба да дадат:

1) податоци за себеси:

— своите генералии и во кое својство тие се наоѓале во тоа време во НОД (командир на чета, член на општински комитет на КПЈ, командант на место, секретар на партиска организација и сл.);

2) податоци за лицето за кое даваат изјава:

— кои конкретни задачи ги извршувало лицето за кое се дава изјавата (вршело саботажи — кога и колку пати; собирало оружје — кога, колку, во кој временски период; во кои борбени задачи учествувало — во кое својство, со чија наредба и слично);

— какво е значењето на таа работа за НОД, дали тоа лице извршувало само некои или сите добиени задачи и дали НОД можело на тоа лице да му дава само извесни задачи или сите задачи што биле важни за развивањето и одржувањето на движењето на тоа подрачје, т. е. дали располагало со тоа лице;

— за кој период или за кои периоди ги дава податоците сведокот.

Изјавата треба да ги опфати само оние периоди од активната на некое лице што лично му се познати на сведокот, а не периоди што не му се познати ниту можеле да му бидат познати, или за нив чул од трето лице, и слично.

Изјавите се даваат по писмен пат или усно пред надлежниот општински орган на управата. Лицето што го сослушува сведокот мора при земањето на изјавата детално да го сослуша сведокот и да ги расветли сите нејасноти и контрадикции во изјавата на сведокот односно помеѓу изјавата на сведокот и изјавата на подносителот на барањето. Лицето што ја води постапката треба да спроведе усна расправа секогаш кога е тоа потребно и кога тоа го дозволува економичноста на постапката.

12. Собраните изјави за активна и организирана работа и активна соработка и другите докази, со барањето на странката, општинската комисија за утврдување на работниот стаж и на посебниот стаж, пред донесувањето на решението за барањето, ѝ ги доставува на мислење на организацијата на СЗБНОВ на чие подрачје според своите наоди подносителот на барањето вршел таква активност. Организацијата на СЗБНОВ е должна во своето мислење кое мора да биде образложено, да ја оцени работата на подносителот на барањето изнесувајќи конкретно во што се состоела неговата работа, ако тоа на организацијата на СЗБНОВ односно на нејзините членови им е познато. Ако тоа не ѝ е познато, организацијата на СЗБНОВ дава мислење за веродостојноста на изјавите на сведоците и на подносителот на барањето зависно од условите што постоеле на тој терен.

За да биде работата на организацијата на СЗБНОВ што поправилна, се препорачува организацијата, откако ќе добие извесен број барања, да организира состаноци со првоборците од своето подрачје и на тие состаноци да ги разгледа и тие барања и по нив да заземе став.

13. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 135
10 јуни 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

488.

Врз основа на членот 71 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/61), сојузниот секретар за индустрија пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОСТРОЈКИ НА НАДЗЕМНИ МЕСТА ЗАГРОЗЕНИ ОД ЕКСПЛОЗИВНИ СМЕСОВИ

Член 1

Проектирањето, изведувањето, користењето и одржувањето на електричните постројки (уредите и инсталациите) на надземни места загрозени од експлозивни смесови, се врши според Техничките прописи за електрични постројки на надземни места загрозени од експлозивни смесови, кои се отпечатени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/64 и се составен дел на овој правилник.

Член 2

Постојните електрични постројки според членот 1 на овој правилник, како и електричните постројки на надземни места загрозени од експлозивни смесови чие изведување е започнато пред влегувањето во сила на овој правилник, мораат да се доведат во согласност со одредбите на Техничките прописи од членот 1 на овој правилник во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Електроенергетскиот инспекторат, во согласност со Комисијата за испитување на S-уредите, може по исклучок да определи и рокови подолги од рокот од членот 1 на овој правилник, ако користењето на односните постројки не го доведува во опасност животот и здравјето на запослените лица и имотот.

Член 3

Испитувањето на електричните уреди во поглед сигурноста дека нема да предизвикаат експлозија, давањето на атест за таа сигурност и означувањето на испитаните електрични уреди го врши Комисијата за испитување на S-уредите.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 03-312/52
29 јули 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија,
Филип Бајковиќ, с. р.

489.

Врз основа на членот 109 став 3 од Основниот закон за рударството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/64), сојузниот секретар за труд пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА ИНСПЕКТОРИТЕ НА ТРУДОТ ШТО ВРШАТ НАДЗОР ВО РУДАР- СТВОТО

Член 1

Со овој правилник се определуваат стручната спрема и други услови што мораат да ги исполнуваат инспекторите на трудот што вршат надзор во рударството во смисла на членот 15 став 2 од Основниот закон за рударството.

Член 2

Надзор над заштитата при работата во рударството можат да вршат дипломирани рударски инженери што имаат најмалку 5 години пракса на работи во јамски погони или во служба за заштита при работата во рударски работни организации и што во рок од една година од денот на донесувањето на решението за назначување ќе го положат стручниот испит предвиден со членот 5 од Правилникот за стручната спрема на инспекторите на трудот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/61).

Член 3

По исклучок, надзор над заштитата при работата во рударството можат да вршат рударски инженери што имаат најмалку 7 години пракса или рударски техничари што имаат најмалку 9 години пракса на работи во јамски погони или во служба за заштита при работата во рударски работни организации, и кои, покрај положениот стручен испит од членот 1 на овој правилник, во рок од 2 години од денот на стапување во служба на инспекцијата на трудот ќе положат дополнителен испит за вршење инспекциски работи над заштитата при работата во рударството.

Програмата за дополнителниот испит од ставот 1 на овој член ја пропишува сојузниот секретар за труд.

Од полагање дополнителен испит републичкиот секретар за труд може да ослободи инспектор на трудот што порано положил испит со кој била опфатена материјата предвидена со програмата за дополнителниот испит.

Член 4

На инспекторите на трудот што се затекнале во служба на инспекцијата на трудот на денот на влегувањето во сила на Основниот закон за рударството може да им се довери вршење надзор над заштитата при работата во рударството, ако имаат стручна спрема на рударски техничар или на висококвалификуван рударски работник и најмалку 6 години работен стаж во рударски работни организации или на работи на инспекцискиот надзор во рударството.

За вршење надзор над заштитата при работата во рударството инспекторите на трудот од ставот 1 на овој член се должни да го положат дополнителниот испит од членот 3 на овој правилник, ако не се ослободени од полагање на тој испит.

Член 5

Работи на надзор над заштитата при работата во рударството не можат да вршат овластените службеници предвидени во членот 6 став 3 од Законот за инспекцијата на трудот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/59).

Член 6

Ако со овој правилник не е определено поинаку, над инспекторите на трудот што вршат надзор над заштитата при работата во рударството се применуваат одредбите на прописите што се однесуваат на инспекторите на трудот.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 310-5/64-9
24 јули 1964 година
Белград

Сојузен секретар за труд,
Ристо Цунов, с. р.

490.

Врз основа на членот 4 од Законот за ослободување од плаќање на придонесот од доходот остварен со вршење определени дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/64), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за општи стопански работи пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА ПОВЛИСКО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ЗА КОИ РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ПЛАЌААТ ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ ОСТВАРЕН СО ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЈНОСТИ

1. Дејностите за кои работните организации не плаќаат придонес од доходот според Законот за ослободување од плаќање на придонесот од доходот остварен со вршење определени дејности (во понатамошниот текст: Законот) се определени со ова упатство според Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи според дејностите, која е составен дел од Правилникот за распоредување на користниците на општествен имот според нивните дејности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/64).

2. Дејностите на производството на производи на црната металургија од членот 1 точка 1 на Законот се:

- 1) рудничка експлоатација на железна руда (114—10);
- 2) производство на сурово железо, суров челик, валани, влечени и ковани производи, во железарници (114—20).

3. Дејностите на рудничката експлоатација на обоени метали од членот 1 точка 2 на Законот се:

- 1) рудничка експлоатација на руда на бакар (115—11);
- 2) рудничка експлоатација на руда на олово и цинк (115—12);
- 3) рудничка експлоатација на руда на боксит (115—13);
- 4) рудничка експлоатација на руда на други обоени метали (115—18).

4. Дејностите на производството на обоени метали, освен дејноста валање на обоени метали, од членот 1 точка 3 на Законот се:

- 1) производство на бакар (115—21);
- 2) производство на олово (115—22);
- 3) производство на глиница и алуминиум (115—23);
- 4) производство на други обоени метали (цинк, жива, антимон и др.) — (115—27);
- 5) производство на феро легури (115—28).

5. Дејностите на производството, облагородувањето и преработката на неметални минерали од членот 1 точка 4 на Законот се:

- 1) рудничка експлоатација на неметални минерали и производство на сол во морски и други солани (116—10 и 116—20);

- 2) производство на стакло (116—30 и 716—80);
- 3) производство на огноотпорни материјали (116—40);

- 4) производство на порцелан и керамика (вклучувајќи го и производството на електропорцелан) — (116—50 и 716—50);

- 5) преработка на други неметални минерали (116—80 и 716—80).

6. Дејностите на производството на базни хемиски производи од членот 1 точка 5 на Законот се:

- 1) производството на основни хемиски производи — киселини, бази, соли и друго (120—11);
- 2) производство на вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата (120—12);
- 3) производство на пластични маси (120—13);
- 4) производство на вештачки и синтетични влакна (120—14).

7. Дејностите на производството на градежни материјали од членот 1 точка 6 на Законот се:

- 1) вадење градежен камен, песок и чакал и производство на вар и гипс (121—10 и 721—10);
- 2) производство на тули и Керамиди (121—20 и 721—20);
- 3) производство на цемент и цемент-азбестни производи (121—30 и 721—80);
- 4) производство на други градежни материјали (121—80 и 721—80).

8. Дејностите од членот 1 точка 7 на Законот се производство на дрвесина и целулоза (123—10).

9. Дејностите од членот 1 точка 8 на Законот се:

- 1) новинска и издавачка дејност што ги вршат новински и издавачки претпријатија и установи (128—20);
- 2) продажба на книги, брошури, весници и други сопствени и туѓи изданија на мало (611—27) и на големо, од страна на новински и издавачки претпријатија и установи.

10. Дејностите од членот 1 точка 9 од Законот се дејност на превоз на стоки во прекуморската пловидба (512—30) и дејност на превоз на патници во прекуморската пловидба.

11. Дејностите од членот 1 точка 10 на Законот се дејности на спасување и влечење на бродови (512—40) и дејност на вадење на потопени бродови.

12. Дејностите од членот 1 точка 11 на Законот се дејности на превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај (515—10).

13. Дејностите од членот 1 точка 12 на Законот се дејности на услуги на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај (519—10).

14. Работната организација може дел од доходот од членот 2 на Законот да внесе во целина или делумно во својот деловен фонд само врз основа на распределбата што ја врши со својата завршна сметка за изминатата година. Според тоа, делот од доходот во износот кој ѝ одговара на височината на придонесот од доходот за 1964 година, од чие плаќање е ослободена според членот 1 од Законот, работната организација ќе може во целина или делумно да го внесе во својот деловен фонд дури во 1965 година врз основа на својата завршна сметка за 1964 година.

Ако делот од доходот од членот 2 на Законот работната организација нема намера да го внесе непосредно во својот деловен фонд, за тој дел од доходот се зголемува нејзиниот чист приход за распределба на лични доходи и фондови. Во тој случај работната организација може и во текот на годината од делот на доходот од членот 2 на Законот утврден со периодична пресметка, како и од друг чист приход, да врши исплата на аконтации на личните доходи по основите и мерилата утврдени во својот правилник за распределба на чистиот приход и во својот правилник за распределба на личните доходи.

15. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05-991
24 јули 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за општи стопански работи,
Хакија Поздерац, с. р.

491.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ЈАГЛЕН И КОКС

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Методи за испитување на јаглен и кокс:	
Определување на топливост на пепел	JUS B.N8.325
Определување на хлор според методата на изгорување во калориметриска бомба — — — — —	JUS B.N8.326
Определување на фосфор во пепел од јаглен — — — — —	JUS B.N8.327
Определување бројот на збунувањата на јаглен во лонче — — — — —	JUS B.N8.328
Определување на особините на спигање на јаглен според методата на Рога — — — — —	JUS B.N8.329
Дилатометарско испитување на јаглен според методата Одибер-Арну — — — — —	JUS B.N8.330
Определување на коксниот тип на јаглен според методата на Греј-Кинг — — — — —	JUS B.N8.331
Определување на Микум-пробата на кокс — — — — —	JUS B.N8.332

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1965 година.

Бр. 03-5006/1
22 јули 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. **Славољуб Виторовиќ, с. р.**

492.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ХАРТИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Хартија, картон и лепенка. Граматура (маса 1 м²) — — — — — JUS H.N0.310

Формати на хартија, картон и лепенка, — — — — — JUS H.N0.311

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 март 1965 година.

Бр. 08-5007/1
22 јули 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. **Славољуб Виторовиќ, с. р.**

493.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Игиротов изданок (<i>Calami rhizoma</i>)	JUS E.B3.035
Магносов корен (<i>Petroselin</i> radix) — — — — —	JUS E.B3.025
Валеријанов корен (<i>Valerianae</i> radix) — — — — —	JUS E.B3.026
Рузмаринов лист (<i>Rosmarini folium</i>)	JUS E.B3.027
Лист од питома нана (<i>Menthae piperitae folium</i>) — — — — —	JUS E.B3.028
Жалфиин лист (<i>Salviae folium</i>)	JUS E.B3.029
Ловоров плод (<i>Lauri fructus</i>) — — — — —	JUS E.B3.030
Љубичица (<i>Violae tricoloris herba</i>)	JUS E.B3.031
Лист од волнест напрсток (<i>Digitalis lanatae folium</i>) — — — — —	JUS E.B3.032
Цвет од бел глог (<i>Crataegi oxyacanthae flos</i>) — — — — —	JUS E.B3.033
Шипинка (<i>Cynosbati fructus</i>) — — — — —	JUS E.B3.034

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 март 1965 година.

Бр. 07-5014/1
22 јули 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. **Славољуб Виторовиќ, с. р.**

494.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНАРД ЗА СТАКЛЕНИ ПИШИЊА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Стаклени шишиња. Услови и про-
верување на квалитетот — — — JUS B.E8.010

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 март 1965 година.

Бр. 08-5008/1
22 јули 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

495.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА АНОРГАНСКИ КИСЕЛИНИ, ХИПОХЛОРИТИ И ПЕРОКСИДИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Хлоросулфонска киселина, техничка — — — — —	JUS H.B1.014
Олеум (сулфурна киселина, чадлива) — — — — —	JUS H.B1.016
Натриумхипохлорит-раствор, технички — — — — —	JUS H.B1.105
Водородпероксид — — — — —	JUS H.B1.022

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 март 1965 година.

Бр. 22-5009/1
22 јули 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

496.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“ бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК ЗА ИНДУСТРИСКА ПЕРЕРАБОТКА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Праз (порилук) за индустриска преработка — — — — —	JUS E.B1.122
Лук (чешник) за индустриска преработка — — — — —	JUS E.B1.123
Шпаргла за индустриска преработка — — — — —	JUS E.B1.128
Магнонос — лисје за индустриска преработка — — — — —	JUS E.B1.131

Магнонос — корен за индустриска преработка — — — — — JUS E.B1.132

Ореви (во лушпа) за индустриска преработка — — — — — JUS E.B2.143

Ружина шипинка за индустриска преработка — — — — — JUS E.B2.161

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди JUS E.B1.122, JUS E.B1.123, JUS E.B1.128 и JUS E.B2.143, се применуваат од 1 март 1965 година, а другите југословенски стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 март 1965 година.

Бр. 07-5015/1
22 јули 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

497.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ЗГРАДАРСТВОТО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Природен камен. Плочи за обложување сидови и подови. Форма, димензии и класификација — — — JUS B.B3.200

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1965 година.

Бр. 17-5290
31 јули 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

498.

Врз основа на точката III од Одлуката за определување на највисоките продажни цени за производите на црната металургија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/63), директорот на Сојузниот завод за цени донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА НА ДОПЛАТОЦИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА

1. Во Тарифата на доплатоците за производите на црната металургија која е отпечатена како Дополток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/63 и која е составен дел од Решението за Тарифата на доплатоците за производите на црната металургија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/63), во главата „Топло ваљани полупроизводи (JUS C.B2.021 — блумови, гредице и платине)“ на страната 3 и 4 пододделот: „Доплаци за димензије“ и пододделот:

„Доплаци за посебне поступке“ се менуваат и гласаат:

„Доплаци за димензије

Блузови

	Дин/т
Са страницом висине од 300 до мање од 400 mm	3.000
„ „ „ „ 250 „ „ „ 300 mm	2.000
„ „ „ „ 200 „ „ „ 250 mm	1.200
„ „ „ „ 150 „ „ „ 200 mm	—
„ „ „ „ 125 „ „ „ 150 mm	1.000

Гредице квадратне

	Дин/т
Са страницом висине од 110 до мање од 125 mm	2.000
„ „ „ „ 70 „ „ „ 110 mm	2.500
„ „ „ „ 60 „ „ „ 70 mm	3.000
„ „ „ „ 50 „ „ „ 60 mm	4.000
„ „ „ „ 40 „ „ „ 50 mm	6.000

Гредице пљоснате

ширина	дебљина	Дин/т	дебљина	Дин/т
200 mm	70 до 110 mm	2.000	110 до 160 mm	1.000
250 mm	70 „ 140 mm	2.000	140 „ 200 mm	1.000
300 mm	70 „ 150 mm	3.000	150 „ 260 mm	2.000
350 mm	70 „ 200 mm	3.000	200 „ 300 mm	2.000
400 mm	100 „ 200 mm	4.000	200 „ 300 mm	3.000
450 mm	100 „ 200 mm	4.000	200 „ 300 mm	3.000
500 mm	100 „ 200 mm	5.000	200 „ 300 mm	4.000
550 mm	100 „ 200 mm	5.000	200 „ 300 mm	4.000
600 mm	100 „ 200 mm	6.000	200 „ 300 mm	5.000
700 mm	100 „ 200 mm	6.000	200 „ 300 mm	5.000

Доплаци за посебне поступке

За посебне поступке доплаци износе: Дин/т
 за лужење 3.500
 за жарење 7.000
 за чишћење површине по споразуму

За остале посебне поступке доплаци се утврђују уговором закљученим између произвођача и поручиоца.“

2. На страната 4 на Тарифата одделот: „Колосечни прибор“ се менува и гласи:

„Колосечни прибор

Доплаци за димензије	Дин/т
Везице	
за шине преко 40 kg/m	—
за шине 30 до 40 kg/m	3.000
за шине 20 до 30 kg/m	6.000
за шине испод 20 kg/m	9.000
специјалне везице	по споразуму

Подложне плочице и плоче за шине

4 kg и више по комаду	1.000 дин.
3 до испод 4 kg по комаду	2.000 дин.
2 до испод 3 kg по комаду	4.000 дин.
1,5 до испод 2 kg по комаду	6.000 дин.
1 до испод 1,5 kg по комаду	11.000 дин.
0,57 до испод 1 kg по комаду	16.000 дин.
специјалне плоче које се уграђују на бетонске прагове и остале специјалне плоче	по споразуму“

3. На страната 5 во главата: „ПРОФИЛИСАНИ ЧЕЛИЦИ (JUS C.B3.101-141) — (фазонски и носачи)“ во пододделот: „Доплаци за квалитет“, во ставот 1 по редниот број 25 се додава нов реден број 26, кој гласи:

„26 Lloyd's Registrar 13.000“, а во ст. 2 и 3 зборовите: „од 1 до 25“ се заменуваат со зборовите: „од 1 до 26“.

4. На страната 7 пододделот: „Доплаци за минималне количине“ се менува и гласи:

„Доплаци за минималне количине

За испоруку профилисаног челика истог квалитета, облика и димензије, одједном, једном купцу и у количинама мањим од вагонских, доплаци износе:

1) за тешке, средње, лаке и фазонске челике и тешке и лаке носаче (за које су доплаци за квалитет предвиђени под редним бројем од 1 до 7)	количина kg	750—1.000	1.000—2.000
	Дин/т	16.000	8.000
2) за тешке* носаче и тешке фазонске челике (за које су доплаци за квалитет предвиђени под редним бројем од 8 до 26)	количина kg	2.000—3.000	3.000—5.000
	Дин/т	6.000	3.000

За испоруку профилисаног челика под 1 и 2 различитог квалитета, облика и димензија, одједном, једном купцу и у количинама мањим од вагонских, доплаци износе:

количина kg	3.000—5.000	5.000—10.000
Дин/т	5.000	2.000

За испоруке профилисаних челика у количинама које су мање од напред наведених, доплаци се утврђују уговором закљученим између произвођача и поручиоца.

5. на страната 11 во главата: „БЕТОНСКИ ЧЕЛИК (JUS C.K6.020)“ пододделот: „Доплаци за квалитет“ се менува и гласи:

„Доплаци за квалитет

Ознака квалитета

Редни број	JUS	Дин/т
1	Ч.0002	—
2	Ч.0002 V	3.000
3	Ч.0200	4.000
4	Ч.0200 V	7.000
5	Ч.0501	21.000
6	Ч.0501 V	24.000

За бетонски челик чији квалитет није наведен под редним бројем од 1 до 6, као и за бетонски челик који има посебне физикалне особине које JUS односно DIN не предвиђа, висина доплатака

* Профилисани челици појединих врста деле се према димензијама на фине, лаке, средње и тешке, према следећем:

Равнокраки угаоници	
Фини	20, 25 и 30 mm
Лаки	35 — 65 mm
Средњи	80 — 75 mm
Тешки	80 — 200 mm

Разнокраки угаоници

Лаки	40 × 60 mm
Средњи	65 × 75 и 40 × 80 mm
Тешки	60 × 90 до 100 × 200 mm

Носачи INP

Лаки	8 — 16 mm
Тешки	18 mm и више

Носачи

Лаки	6,5 — 16 mm
Тешки	18 mm и више“

утврђује се уговором закљученим између произвођача и поручиоца.

За бетонски челик од умиреног челика квалитета који су наведени под редним бројем од 1 до 6, а ЈУС односно DIN не предвиђа умирани челик тих квалитета, доплатак износи 4.000 Дин/т³.

6. На страната 21 во главата: „БЕШАВНЕ ЦЕВИ ПРЕКО 3“ (JUS C.B5.020) во одделот: „Бешавне цевии глатке“ по наменувањето: „Димензије по JUS C.B5.221 — DIN 2448“ се додаваат следните наменувања:

„JUS C.B5.226 — DIN 2449
JUS C.B5.122 — DIN 2450
JUS C.B5.123 — DIN 2451
JUS C.B5.124 — DIN 2456“.

7. На страната 22 во одделот: „Бешавне цевии са навојем и спојницом“ пододелот: „Доплаци за димензије“, пододелот: „Доплаци за квалитет“ и текстот пред нив се менуваат и гласат:

„Бешавне цевии са навојем и спојницом“
Квалитет по JUS C.B5.020 и JUS C.B5.021 — DIN 1629
Димензије по JUS C.B5.225 — DIN 2440 и 2441
JUS C.B5.222 — DIN 2442

Доплаци за димензије

Тешке и средње тешке цевии*

Спољни пречник цела	Црне цевии Дин/т
3 1/2"	1.000
4"	15.000
5"	15.000
6"	15.000

За мејудимензије код напред наведених бешавних цевии преко 3" наплаћују се доплаци одређени за најближе мање димензије, а за најближе веќе димензије ако одступање од најближе веќе димензије износи:

Спољни пречник	Одступање
испод 95 до 152,4 mm	1 mm
од 152,4 до 323,9 mm	2 mm

Доплаци за квалитет

Ознака квалитета

Редни број	JUS C.B5.020 и JUS C.B5.021	DIN — 1629	Доплатак
1	Ч. 0000	Ст. 00	—
2	Ч. 1212	Ст. 35	5%
3	Ч. 1213	Ст. 45	7,5%
4	Ч. 1402	Ст. 55	10%
5	Ч. 1502	Ст. 65	10%

Основицу за обрачунавање доплатака за квалитет чини збир основне цене и доплатак за димензију.

8. На страната 23 во пододелот: „Доплаци за минималне количине“ зборовите во првиот ред: „Глатке цевии од 101,6 — 323,9 mm спољног пречника“ се бришат.

9. На страната 23 во главата: „Бешавне цевии до укључиво 3“ (JUS C.B5.020) во одделот: „Бешавне цевии глатке“ по наменувањето: „Димензије по JUS C.B5.221 — DIN 2448“ се додаваат следните наменувања:

„JUS C.B5.226 — DIN 2449
JUS C.B5.122 — DIN 2450
JUS C.B5.123 — DIN 2451
JUS C.B5.124 — DIN 2456“.

10. На страната 24 во одделот: „Бешавне цевии са навојем и спојницом“ пододелот: „Доплаци за

* Тешке и средње тешке цевии имају код истог спољног пречника различни дебелини зида.

димензије“, пододелот: „Доплаци за квалитет“ и текстот пред нив се менуваат и гласат:

„Бешавне цевии са навојем и спојницом“

Квалитет по JUS C.B5.020 и JUS C.B5.021 — DIN 1629
Димензије по JUS C.B5.225 — DIN 2440, 2441 и 2439
JUS C.B5.222 — DIN 2442

Доплаци за димензије

Средње тешке цевии*

Спољни пречник у mm	Црне цевии Дин/т	Поцинковане цевии Дин/т
1 1/4"	178.000	251.000
1 1/2"	125.000	178.000
1 3/4"	62.000	102.000
2"	48.000	87.000
2 1/4"	39.000	78.000
2 1/2"	15.000	51.000
2 3/4"	9.000	46.000
3"	4.000	43.000
3 1/4"	4.000	44.000
3 1/2"	—	42.000

Тешке цевии*

Спољни пречник у mm	Црне цевии Дин/т
2 1/4"	125.000
2 1/2"	69.910
2 3/4"	47.750
3"	39.270
3 1/4"	14.910
3 1/2"	10.100
3 3/4"	2.280
4"	2.280
4 1/4"	—

За мејудимензије код напред наведених бешавних цевии до укључиво 3" наплаћују се доплаци одређени за најближе мање димензије, а за најближе веќе димензије ако одступање од најближе веќе димензије износи:

Спољни пречник	Одступање
испод 38 mm	—
од 38 до 95 mm	1 mm

Доплаци за квалитет

Ознака квалитета

Редни број	JUS C.B5.020 и 5.021	DIN-1629	Доплатак
1	Ч.0000	Ст. 00	—
2	Ч.1212	Ст. 35	5 %
3	Ч.1213	Ст. 45	7,5%
4	Ч.1402	Ст. 55	10 %
5	Ч.1502	Ст. 65	10 %

Основицу за обрачунавање доплатака за квалитет чини збир основне цене и доплатак за димензију.

11. На страната 24 називот на пододелот: „Доплаци за поцинковане цевии“ се менува и гласи: „Доплаци за поцинковане глатки цевии“.

12. На страната 25 во пододелот: „Доплаци за минималне количине“ наменувањето: „Глатке цевии од 13,5 — 35 mm спољног пречника“ се менува и гласи: „Цевии од 13,5 — 35 mm спољног пречника“, а наменувањето: „Глатке цевии од 38 — 95 mm спољног пречника“ се менува и гласи: „Цевии од 38 — 95 mm спољног пречника“.

13. На страната 25 во главата: „Бешавне цевии специјалне“ зборовите: „(котловске, хладно вучене и за нафту)“ се заменуваат со зборовите: „(котловске и за нафту)“.

* Тешке и средње тешке цевии имају код истог спољног пречника различни дебелини зида.

14. На страната 26 пододделот: „Доплаци за квалитет“ се менува и гласи:

„Доплаци за квалитет“

Ознака квалитета

Редни број	JUS	DIN	Доплатак
1	Ч.1214	Ст. 35,8 степен квалитета I	20%
2	Ч.1214	Ст. 35,8 степен квалитета II	35%
3	Ч.1215	Ст. 45,8 степен квалитета I	25%
4	Ч.1215	Ст. 45,8 степен квалитета II	40%

Основицу за обрачување доплатак за квалитет чини збир основне цене и доплатак за димензију.“

15. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 119/1

27 јули 1964 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за цени,
Душан Вуковиќ, с. р.

499

Врз основа на членот 87 од Законот за здравственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62 и 53/62), членот 147 од Законот за инвалидското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/58, 27/59 и 53/62), членот 95 од Законот за пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57, 44/58, 27/59, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62) и чл. 83 и 148 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62), во согласност со сојузниот секретар за труд, а по прибавеното мислење на републичките заводи за социјално осигурување, Сојузниот завод за социјално осигурување и Сојузот на адвокатските комори на Југославија склучуваат

ДОГОВОР

ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА АДВОКАТИТЕ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој договор се регулира социјалното осигурување на адвокатите.

Адвокатите имаат право на здравствено, инвалидско и пензиско осигурување.

Со правата од здравственото, инвалидското и пензиското осигурување адвокатите и членовите на нивните фамилии се здобиваат во обемот и под условите што се определени со Законот за здравственото осигурување, со Законот за инвалидското осигурување и со Законот за пензиското осигурување, ако со овој договор не е определено поинаку.

Член 2

Правото и обврската на адвокатот на социјално осигурување според овој договор настанува со запишувањето на адвокатот во именикот на адвокатите.

Како ден на почетокот на правото и обврската на адвокатот на социјално осигурување според овој договор се зема денот под кој е запишан адвокатот во именикот на адвокатите.

Како ден на престанокот на обврската на адвокатот на социјално осигурување се зема денот под кој е бришан адвокатот од именикот на адвокатите.

Адвокатската комора е должна решението за запишување на адвокатот во именикот на адвокатите да му го достави на надлежниот орган на социјалното осигурување во рок од осум дена од денот на донесувањето на решението

Во рокот од ставот 4 на овој член адвокатската комора е должна да му го достави на надлежниот орган на социјалното осигурување решението за бришење на адвокатот од именикот на адвокатите.

Како време на вршење адвокатура се смета времето за кое адвокатот бил запишан во именикот на адвокатите.

Адвокатот е должен на надлежниот орган на социјалното осигурување да му поднесе пријава за осигурување во рок од осум дена од денот на приемот на решението за запишување во именикот на адвокатите.

Решението за бришење на адвокатот од именикот на адвокатите се смета како одјава на осигурувањето.

ПРАВА НА АДВОКАТИТЕ

Пензиски стаж

Член 3

Во пензиски стаж на адвокатите им се смета:

1) времето поминато во осигурување според договорот за социјално осигурување на адвокатите;
2) времето поминато во вршење адвокатура по 15 мај 1945 година;

3) времето што според Законот за пензиското осигурување и Законот за инвалидското осигурување се признава во работен стаж или посебен стаж;

4) од времето поминато во вршење адвокатура или јавно бележништво пред 15 мај 1945 година онолку време колку адвокатот поминал во адвокатура или во работен однос со полно работно време по 15 мај 1945 година, ако по тој датум поминал вкупно најмалку пет години во адвокатура или во работен однос со полно работно време;

5) временските периоди во раздобјето од 6 април 1941 година до 15 мај 1945 година во кои адвокатот не вршел адвокатура или јавно бележништво од причините наведени во членот 33 на Законот за пензиското осигурување.

На адвокат кој по 15 мај 1945 година ќе помине вкупно 15 години во адвокатура, во адвокатура и во работен однос со полно редовно работно време или во работен однос со полно редовно работно време, му се смета во пензиски стаж сето време на вршењето на адвокатурата и на јавното бележништво пред 15 мај 1945 година

По исклучок од ставот 2 на овој член, на адвокат-маж постар од 65 години односно адвокат-жена постара од 55 години ѝ се смета во пензискиот стаж сето време на вршењето на адвокатурата или јавното бележништво пред 15 мај 1945 година, ако по тој датум помине вкупно 10 години во адвокатура, во адвокатура и во работен однос со полно редовно работно време или во работен однос со полно редовно работно време.

Во петгодишниот, десетгодишниот и петнаесетгодишниот стаж од ставот 1 точка 4 и ст. 2 и 3 на овој член се засметува и времето што се признава во пензиски стаж според одредбите на чл. 28, 31 и 34 од Законот за пензиското осигурување, при што периодите од членот 31 на тој закон се сметаат во двојно траење за исполнување на петгодишен, десетгодишен и петнаесетгодишен стаж, а во ефективно траење за признавање на сразмерниот дел на времето поминато во вршење адвокатура и јавно бележништво пред 15 мај 1945 година.

Ако е признавањето на определен период во пензиски стаж според Законот за пензиското осигурување и Законот за инвалидското осигурување обусловено со стапување во работен однос или со определено траење или престанок на работниот однос, ќе се смета дека е исполнет тој услов со стапувањето во адвокатура или во јавно бележништво односно со определено траење или престанок на адвокатурата и јавното бележништво.

Основици на осигурувањето**Член 4**

Заради определување паричните износи на правата од социјалното осигурување адвокатите се распоредуваат според пензискиот стаж во основици на осигурувањето, и тоа:

Адвокати-мажи со стаж	Адвокати-жени со стаж	Основица на осигу- рувањето Динари
до 10 години	до 10 години	20.450
над 10 до 15 години	над 10 до 15 години	21.850
над 15 до 20 години	над 15 до 18 години	23.300
над 20 до 25 години	над 18 до 22 години	24.950
над 25 до 30 години	над 22 до 26 години	26.800
над 30 години	над 26 години	29.150

Здравствено осигурување**Член 5**

Надоместокот на личниот доход во случај на привремена неспособност за работа од членот 48 став 1 точка 1 на Законот за здравственото осигурување им прапаѓа на адвокатите од триесетпрвиот ден на непрекинатото траење на таа неспособност.

Надоместокот на личниот доход се определува од просекот на основиците на осигурувањето од членот 4 на овој договор за последните шест месеци пред настапувањето на неспособноста за работа.

Одредбите на Законот за здравственото осигурување што се однесуваат на работата со скратено работно време во текот на траењето на привремената неспособност за работа односно заради хранење дете, како и во случај на спреченост за работа во текот на работен ден, и на правото на надоместок на личниот доход за тоа време (чл. 50, 51, 63 и 71 од Законот за здравственото осигурување), нема да се применуваат на адвокатите.

Ако канцеларијата на адвокатот работи во времето на траењето на привремената неспособност за работа поради болест или отсуство заради бременост и породување, надоместокот на личниот доход за тоа време се намалува на половина.

Пензиско осигурување**Член 6**

Личната пензија се определува од просекот на основиците на осигурувањето од членот 4 на овој договор во кои адвокатот бил распореден за последните три години пред пензионирањето.

Ако адвокатот последните три години пред пензионирањето ги поминал делумно во редовен работен однос а делумно во адвокатура, тригодишниот просек од ставот 1 на овој член се утврдува врз основа на износите на пензискиот основ определен според Законот за пензиското осигурување за времето поминато во редовен работен однос и на основицата на осигурувањето од членот 4 на овој договор за времето поминато во адвокатура.

Ако при пензионирањето се утврди дека е адвокатот погрешно распореден затоа што не поднесол докази за пензиски стаж со кои не располага надлежниот завод за социјално осигурување, пензискиот основ се определува од основицата на осигурувањето според која се платени придонесите за социјално осигурување.

Особено заслужните адвокати што се истакнувале со својата работа во општествената, правната или друга област, може управниот одбор на Сојузниот завод за социјално осигурување, на предлог од Сојузот на адвокатските комори на Југославија, да ги распореди во една од следните основици на осигурувањето: 32.100, 36.300 или 41.700 динари.

Износот на пензијата определена според ст. 1 до 4 на овој член содржи и зголемување од 400 динари според Одлуката за измени и дополненија

на Одлуката за воведување посебен додаток на пензиите во 1962 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62).

Член 7

Уживатели на лична пензија стечена по основот на работен однос, кои отпочнале да се занимаваат со адвокатура по пензионирање, можат да се здобијат со право на пензија според овој договор ако како адвокати биле социјално осигурени најмалку три години.

Лицата од ставот 1 на овој член не можат по основот на адвокатура да стекнуваат право на зголемување на полната лична пензија според членот 70 став 1 од Законот за пензиското осигурување.

Член 8

На членовите на фамилиите на адвокати и јавни бележници загинали, умрени или исчезнати под околностите од членот 249 на Законот за пензиското осигурување, ќе им се признае на нивно барање правото на фамилијарна пензија во обемот и под условите определени во тој член, ако тие адвокати односно јавни бележници се занимавале со адвокатура односно јавно бележничтво непосредно пред настапувањето на околностите наведени во тој член, или ако во тоа време биле вон тие дејности поради околностите од членот 33 на Законот за пензиското осигурување.

Инвалидско осигурување**Член 9**

Адвокатите се осигурени за сите случаи на инвалидност предвидени во Законот за инвалидското осигурување, подразбирајќи ги тука и случаите на телесно оштетување и случаите на опасност од настапување на инвалидност во врска со вршењето на адвокатурата.

За случај на инвалидност на адвокатите им се признаваат во обемот и под условите утврдени во Законот за инвалидското осигурување, правата на: инвалидска пензија со заштитен додаток и со додаток за помош и нега од страна на друго лице, инвалиднина, запослување на соодветна работа со надоместоци во врска со користењето на тоа право, како и на надоместок на патните и превозните трошоци.

Адвокатите немаат право на професионална рехабилитација.

Член 10

Како своја работа, во смисла на членот 30 од Законот за инвалидското осигурување, се сметаат сите работи што адвокатот ги врши врз основа на прописите за адвокатурата.

Член 11

Инвалидската пензија на адвокатот се определува од основицата на осигурувањето од членот 4 на овој договор од која би му била определена личната пензија ако во времето на настапувањето на инвалидност се здобил со право на лична пензија.

Износот на инвалидската пензија определена во смисла на ставот 1 од овој член содржи и зголемување од 400 динари според Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за воведување посебен додаток на пензиите во 1962 година.

Член 12

На уживател на инвалидска пензија или инвалиднина остварена по основот на работен однос, кој по 1 април 1952 година а најдоцна до 31 декември 1958 година вршел адвокатура најмалку три години, ќе му се определи на негово барање, ако е тоа за него поповолно, наместо преведената инвалидска пензија нова инвалидска пензија според одредбите на овој договор.

Член 13

Адвокати што ќе станат инвалиди на трудот од II или III категорија инвалидност, имаат право на запослување на работни места од I категорија.

Член 14

Заради определување на надоместокот од членот 128 на Законот за инвалидското осигурување, како плата со постојани додатоци во смисла на тој член се зема основницата на осигурувањето од членот 4 на овој договор во која адвокатот бил распореден во моментот на настапувањето на инвалидност.

ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 15

За социјално осигурување на адвокатите се плаќаат придонесите предвидени со Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување.

Како основница за пресметување и плаќање на придонесите се зема основницата на осигурувањето од членот 4 на овој договор наголемена за 60%.

Пресметувањето на придонесите за социјално осигурување на адвокатите се врши по стопите на придонесите што ги определуваат органите определени со Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување.

Член 16

Придонеси за социјално осигурување според овој договор плаќа секој адвокат за себеси.

Придонеси за социјално осигурување не се плаќаат за време на спреченост за работа.

Член 17

Користењето на правата според овој договор е условено со уредно плаќање на придонесите за социјално осигурување, со тоа што користењето на правата не може да започне ако стасаните придонеси не се уплатени најдоцна до крајот на наредниот месец по месецот во кој стасале за уплатување. Запреното користење на правата се воспоставува од денот на подмирувањето на сите стасани а неплатени придонеси.

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА

Член 18

Адвокатот е должен кон пријавата за осигурување да поднесе докази за времето што според овој договор се смета во пензиски стаж.

Ако адвокатот не постапи според ставот 1 од овој член, доказите за пензиски стаж може да ги прибави надлежниот орган на социјалното осигурување или надлежната адвокатска комора.

Член 19

За работите од надлежноста на комуналниот завод за социјално осигурување е надлежен според овој договор комуналниот завод за социјално осигурување надлежен според седиштето на адвокатската канцеларија, ако за некоја од тие работи со овој договор не е определено поинаку.

Член 20

Комуналниот завод за социјално осигурување односно негов орган овластен за тоа го распоредува со решение адвокатот во соодветната основница на осигурувањето според членот 4 на овој договор.

Решението од ставот 1 на овој член, покрај другото, содржи основница на осигурувањето, основница на придонесите, стопи на придонесите и износ на придонесите за социјално осигурување.

Против решението за распоредување адвокатот има право на жалба според прописите за постапката за остварување на одделни права од социјалното осигурување.

Член 21

Одделни права од социјалното осигурување се остваруваат по постапката утврдена со одредбите на Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување.

Постапка за остварување на правата од социјалното осигурување се поведува на барање на адвокатот односно на член на фамилијата на умрен адвокат.

Правото на лична пензија тече од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето.

Член 22

Надлежниот завод за социјално осигурување и доставува на надлежната адвокатска комора заради евиденција препис од решението за распоредување на адвокатот во основницата на осигурувањето и решението за пензионирање, како и решението за определување фамилијарна пензија ако за умрен адвокат не било донесено решение за пензионирање.

Адвокатските комори и Сојузот на адвокатските комори на Југославија се должни, по потреба, да преземаат целесообразни мерки заради точно и благовремено извршување на сите обврски што од овој договор произлегуваат за нив и за адвокатите.

Адвокатските комори се должни да издаваат уверенија (потврди) за времето поминато во вршење на адвокатура и за адвокатскиот приправнички стаж.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 23

Адвокатите што на денот на влегувањето во сила на овој договор биле социјално осигурени според Договорот за социјално осигурување на адвокатите од 28 декември 1959 година, ќе ги распоредат надлежните заводи за социјално осигурување во соодветните основници на осигурувањето од членот 4 на овој договор.

Личните, фамилијарните и инвалидските пензии, определени или преведени според Договорот за социјално осигурување на адвокатите од 28 декември 1959 година, ќе се преведат со распоредување на осигурениците во основниците на осигурувањето од чл. 4 и 6 став 4 на овој договор и од тие основници на осигурувањето ќе се определат нови износи на пензиите.

Пензиите преведени во смисла на ставот 2 од овој член припаѓаат од 1 јануари 1964 година.

Распоредувањето на адвокатите во смисла на ставот 1 од овој член и преведувањето на пензиите во смисла на ставот 2 од овој член, ќе се извршат по службена должност врз основа на фактите утврдени во поранешното решение за распоредување односно за определување и преведување на пензијата.

Член 24

На социјалното осигурување на адвокатите ќе се применуваат, ако со овој договор не е определено поинаку, одредбите од Законот за здравственото осигурување, Законот за инвалидското осигурување, Законот за пензиското осигурување и Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување.

Член 25

Поблиски упатства за применување на овој договор донесува, по потреба, Сојузниот завод за социјално осигурување, во спогодба со Сојузот на адвокатските комори на Југославија.

Член 26

Со денот на влегувањето во сила на овој договор престанува да важи Договорот за социјално осигурување на адвокатите од 28 декември 1959 година.

Член 27

Овој договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2794/64

12 јуни 1964 година

Белград

За Сојузот на адвокатските комори на Југославија

Претседател,

Милован Јовановиќ, с. р.

За Сојузниот завод за социјално осигурување

Директор,

Милорад Зорик, с. р.

500.

Врз основа на членот 56 став 1 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54 и 52/61), Сојузната управа за работите на ветеринарството објавува

СПИСОК

НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ БИОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ И ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Сојузната управа за работите на ветеринарството од 1 април до 30 јуни 1964 година им издаде дозволи за пуштање во промет на следните ветеринарни биолошки препарати и лекови, и тоа на:

1. Ветеринарски завод — Земун, за:

1) Адсорбат вакцина од шушкавец и парашушкавец, течност во шишенца со по 20, 50, 100 и 255 cc содржина, под број 323-5-146/64 од 21 мај 1964 година.

Составот на вакцината е: анакултура и анатоксин (Cl. chauvoei и Cl. septicum) адсорбирани на алуминиум хидроксид и конзервирани со мертиолат;

2) Сува вакцина од Ауксиевата болест (М.А.), течност во ампули со разредувач по 25 дози, под број 323-5-140/64 од 20 мај 1964 година

Составот на вакцината е: атенуирана М.А. вакцина без патогено дејство за свињи;

3) Sicavet ad us. vet., емулзија во шишенца од 50 cc содржина, под број 323-5-165/64 од 20 мај 1964 година.

Составот на препаратот е: емулгирани силикони (Methylpolysiloxan).

2. Ветеринарски завод — Суботица, за:

1) Поливалентна вакцина на ензоотска пневмонија кај свињите, течност во шишенца со по 50, 100, 250 и 500 cc содржина, под број 323-5-228/64 од 20 мај 1964 година.

Составот на вакцината е: алаум преципитат од соевите на микроорганизми што најчесто се наоѓаат во патолошки променето ткиво на белите дробови кај свињите заболени од ензоотска бактериска пневмонија, умртвени со формалин и конзервирани со 0,5% фенол;

2) Серум против колибацилоза (бел пролив) кај телињата, течност во шишенца од по 50, 100 и 500 cc содржина, под број 323-5-64 од 20 мај 1964 година.

Составот на препаратот е: хомологен серум со висок титер на О и К антитела против серотипови E. coli, конзервиран со 0,5% фенол;

3) Fosfotonin ad us. vet., течност во ампули од 5 и 10 cc и во шишенца од 50 cc содржина, под број 323-5-220/64 од 27 јуни 1964 година.

Составот на препаратот е: 3% стерилен раствор на натриумова сол од диметиламино-метилфенил фосфинска киселина;

4) Претстартер за телиња, прав во жолтикаво-бела боја пакуван во вреќи од хартија од 45 kg содржина, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 kg — 1,70 h.j. (1,02 kg скробна вредност), сурови протеини 27% или сварливи протеини 26%, сува маст 0,13 kg, калциум 0,01 kg, фосфор 0,008 kg, витамин А 40.000 i.j., активен олеандомицин 12,5 mg, како и креда, манган сулфат, магнезиум карбонат, цинк сулфат, бакарен сулфат, кобалт хлорид и калиум јодид во траги;

5) Претстартер за прасиња, прав во бела боја пакуван во вреќи од хартија од 50 kg содржина или по барање на порачачот во помало пакување, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 kg — 1,08 h.j. (околу 0,65 kg скробна вредност), сурови протеини 0,26 kg, или сварливи протеини околу 0,20 kg, калциум 9 g, достапен фосфор 7 g, витамин А 15.000 i.j., витамин D₃ 3.000 i.j., витамин Е 4,4 i.j., d. l. калциум пантотенат 30 mg, ниацин 60 mg, анеурин 9 mg, рибофлавин 12 mg, витамин B₁₂ 30 mcg, окситетрациклин или хлортетрациклин 30 mg, олеандомицин 7,5 mg, манган сулфат 150 mg, железо сулфат 150 mg, кобалт хлорид 2mg, бакар сулфат 20 mg, цинк сулфат 150 mg и топанол ОС (антиоксидант) 150 mg;

6) Премикс за јунчиња во гошење, витаминско-антибиотско-микроминерален премикс, прав во жолтикава боја пакуван во вреќи од хартија од 35 kg содржина, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година:

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин А 1.000.000 i.j., витамин D₃ 200.000 i.j., окситетрациклин 1 g, манган сулфат 15 g, бакар сулфат 8 g, цинк сулфат 8 g, топанол ОЦ 10 g и крмно брашно или соина сачма како носач;

7) Стартер за телиња, прав во жолтикава боја пакуван во вреќи од хартија од 45 kg содржина, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 kg — 1,1 h.j. (0,66 kg скробна вредност), сурови протеини 0,19 kg или сварливи протеини околу 0,16 kg, калциум 9,5 g, фосфор 6 g, јодирана сол (Na Cl) 5 g, витамин А 5.000 i.j., витамин D₃ 1.000 i.j., витамин Е 8,8 i.j., хлортетрациклин или окситетрациклин 20 mg, манган сулфат 150 mg, железо сулфат 150 mg, бакар сулфат 20 mg, цинк сулфат 80 mg, кобалт хлорид 2 mg и топанол (антиоксидант) 100 mg;

8) Стартер за прасиња, прав во жолтикава боја пакуван во вреќи од хартија од 50 kg содржина или по барање на порачачот во помало пакување, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 kg — 1,25 h. j. (0,75 kg скробна вредност), сурови протеини 0,18 kg или сварливи протеини 0,16 kg, калциум 7,5 g, достапен фосфор 6 g, јодиран натриев хлорид 5 g, витамин А 15.000 i.j., витамин D₃ 3.000 i.j., витамин Е 4,4 i.j., d. l. калциум пантотенат 30 mg, ниацин 60 mg, анеурин 9 mg, рибофлавин 12 mg, витамин B₁₂ 30 mcg, окситетрациклин или хлортетрациклин 30 mg, олеандомицин 7,5 mg, манган сулфат 150 mg, железо сулфат 150 mg, кобалт хлорид 6 mg, бакар сулфат 100 mg, цинк сулфат 100 mg и топанол ОС (антиоксидант) 150 mg;

9) Супер 45, дополнителен смес за гоеење свињи, прав во кестенлива боја пакуван во вреќи од хартија од 50 kg содржина, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 kg — околу 1,00 h. j. или 0,60 kg скробна вредност, сурови протеини 0,45 kg или сварливи протеини 0,35 kg, калциум 65 g, достапен фосфор 32 g, јодирана сол 20 g, витамин А 50.000 i.j., витамин D₃ 10.000 i.j., рибофлавин 40 mg, ниацин 200 mg, d. l. калциум пантотенат 100 mg, витамин B₁₂ 100 mcg, окситетрациклин 50 mg, хлортетрациклин 50 mg, цинк сулфат 2 g, манган сулфат 1,5 g, железо сулфат 1,5 g, бакар сулфат 5 g, кобалт хлорид 50 mg и топанол 1 g;

10) Суперпротеин N, дополнителен смес за кокошки несачки, прав во кестенлива боја пакуван во вреќи од хартија од 45 kg содржина, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 kg — околу 1.200 големи калории продуктивна енергија, сурови протеини 0,31 kg или сварливи протеини 0,24 kg, калциум 95 g, фосфор 11 g, јодирана сол 10 g, витамин А 35.000 i.j., витамин D₃ 7.000 i.j., витамин Е 30 i.j., витамин К 3,5 mg, рибофлавин 14 mg, ниацин 70 mg, d. l. калциум пантотенат 52 mg, витамин B₁₂ 35 mcg, окситетрациклин или хлортетрациклин 35 mg, цинк сулфат 175 mg, железо сулфат 70 mg, манган сулфат 750 mg, бакар сулфат 70 mg, кобалт хлорид 3,5 mg и топанол 100 mg;

11) Суперпротеин PS-1, дополнителен смес за гоєње пилиња и мисирчиња, прав во костенлива боја пакуван во вреќи од хартија од 50 kg содржина, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 kg — 1.650 големи калории продуктивна енергија, сурови протеини 0,40 kg или сварливи протеини 0,32 kg, калциум 23 g, фосфор 12 g, јодирана сол (NaCl) 5 g, витамин А 12.500 i.j., витамин D₃ 2.500 i.j., витамин Е 22 i.j., витамин К 2,5 mg, анеурин 7,5 mg, рибофлавин 10 mg, ниацин 75 mg, d.l. калциум пантотенат 50 mg, витамин B₁₂ 25 mcg, метионин 250 mg, хлортетрациклин или окситетрациклин 25 mg, ампролекс или зоален 317 mg, манган сулфат 250 mg, бакар сулфат 50 mg, железо сулфат 50 mg, цинк сулфат 250 mg, кобалт хлорид 2,5 mg и топанол ОС 100 mg;

12) Суперпротсин SK, дополнителен смес за прасици, прав во костенлива боја пакуван во вреќи од хартија од 45 kg содржина, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 kg — 1,16 h.j. (околу 70 kg скробна вредност), сурови протеини 0,38 kg или сварливи протеини 0,30 kg, калциум 50 g, достапен фосфор 20 g, јодирана сол 40 g, витамин А 67.500 i.j., витамин D₃ 14.400 i.j., витамин Е 38 i.j., ниацин 180 mg, d.l. калциум пантотенат 135 mg, витамин B₁₂ 4,5 mcg, манган сулфат 1,8 g, железо сулфат 1,3 g, цинк сулфат 1,3 g, бакар сулфат 360 mg, кобалт хлорид 45 mg и топанол ОС 900 mg;

13) Суперпротсин S-II, дополнителен смес за гоєње свињи до 60 kg, прав во костенлива боја пакуван во вреќи од хартија од 50 kg содржина, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 kg — околу 1,00 h.j. (0,60 kg скробна вредност), сурови протеини 0,43 kg или сварливи протеини 0,36 kg, калциум 43 g, фосфор 20 g, сол 25 g, витамин А 27.500 i.j., витамин D₃ 5.500 i.j., рибофлавин 22 mg, ниацин 110 mg, d.l. калциум пантотенат 55 mg, витамин B₁₂ 55 mcg, окситетрациклин 27,5 mg, цинк сулфат 1 g, манган сулфат 820 mg, железо сулфат 820 mg, бакар сулфат, 2,7 g, кобалт хлорид 12 mg и топанол 550 mg;

14) Суперпротсин S-III, дополнителен смес за гоєње свињи над 60 kg, прав во костенлива боја пакуван во вреќи од хартија од 40 kg содржина, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 kg — околу 1,00 h.j. (0,60 kg скробна вредност), сурови протеини 0,40 kg или сварливи протеини 0,30 kg, калциум 42 g, фосфор 16 g, јодирана сол (NaCl) 35 g, витамин А 50.000 i.j., витамин D₃ 10.000 i.j., рибофлавин 40 mg, ниацин 200 mg, d.l. калциум пантотенат 100 mg, витамин B₁₂ 100 mcg, окситетрациклин 50 mg, хлортетрациклин 50 mg, цинк сулфат 2 g, манган сулфат 1,5 g, железо сулфат 1,5 g, бакар сулфат 5 g, кобалт хлорид 20 mg и топанол 1 g;

15) Супер-старт, дополнителен смес за рано одбиени прасиња, прав во костенлива боја пакуван во вреќи од хартија од 50 kg содржина, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 kg — околу 1,06 h.j. (0,63 kg скробна вредност), сурови протеини 0,33 kg или сварливи протеини 0,26 kg, калциум 18 g, фосфор 12 g, јодирана сол (NaCl) 12,5 g, витамин А 37.500 i.j., витамин D₃ 7.500 i.j., витамин Е 33 i.j., d.l. калциум пантотенат 75 mg, ниацин 150 mg, анеурин 22,5 mg, рибофлавин 30 mg, витамин B₁₂ 75 mcg, окситетрациклин или хлортетрациклин 75 mg, олеандомицин 18 mg, манган сулфат 375 mg, железо сулфат 375 mg, кобалт хлорид 15 mg, бакар сулфат 200 mg, цинк сулфат 750 mg и топанол ОС 375 mg;

16) Viamin M, витаминско-микроминерален премикс за крави молзници и стелни крави, прав во

жолтикава боја пакуван во вреќи од хартија од 35 kg содржина или по барање на порачачот во помало пакување, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин А 1.000.000 i.j., витамин D₃ 250.000 i.j., витамин Е 440 i.j., манган сулфат 15 g, бакар сулфат 8 g, цинк сулфат 8 g, кобалт хлорид 200 mg, топанол ОС 10 g и крмно брашно или соина сачма како носач;

17) Viamin P, витаминско-антибиотско-микроминерален премикс за прасиња, прав во жолтикава боја пакуван во вреќи од хартија од 35 kg содржина или по барање на порачачот во помало пакување, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин А 500.000 i.j., витамин D₃ 100.000 i.j., витамин Е 440 i.j., d.l. калциум пантотенат 1 g, ниацин 2 g, анеурин B₁ 300 mg, рибофлавин B₂ 400 mg, витамин B₁₂ 1 mg, окситетрациклин (терамицин) 1 g, олеандомицин 250 mg, манган сулфат 5 g, железо сулфат 5 g, кобалт хлорид 200 mg, бакар сулфат 5 g, цинк сулфат 5 g, топанол ОС 5 g, и крмно брашно или соина сачма како носач;

18) Viamin S-1, витаминско-антибиотско-микроминерален премикс за свињи, прав во жолтикава боја пакуван во вреќи од хартија од 35 kg содржина или по барање на порачачот во помало пакување, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин А 500.000 i.j., витамин D₃ 100.000 i.j., рибофлавин B₂ 400 mg, ниацин 2 g, d.l. калциум пантотенат 1 g, витамин B₁₂ 1 mg, окситетрациклин (терамицин) 0,5 g или хлортетрациклин (ауреомицин) 0,5 g, цинк сулфат 20 g, манган сулфат 15 g, железо сулфат 15 g, бакар сулфат 8 g, кобалт хлорид 200 mg, топанол ОС 10 g и крмно брашно или соина сачма како носач;

19) Viamin S-2, витаминско-микроминерален премикс за сопрасни прасици и прасици доилки, прав во жолтикава боја пакуван во вреќи од 35 kg содржина или по барање на порачачот во помало пакување, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин А 750.000 i.j., витамин D₃ 160.000 i.j., витамин Е 440 i.j., рибофлавин B₂ 300 mg, ниацин 2 g, d.l. калциум пантотенат 1,5 g, витамин B₁₂ 1 mg, манган сулфат 20 g, железо сулфат 15 g, цинк сулфат 15 g, бакар сулфат 4 g, кобалт хлорид 200 mg, топанол ОС 10 g и крмно брашно или соина сачма како носач;

20) Viamin T, витаминско-антибиотско-микроминерален премикс за телиња, прав во жолтикава боја пакуван во вреќи од хартија од 35 kg содржина или по барање на порачачот во помало пакување, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин А 500.000 i.j., витамин D₃ 100.000 i.j., витамин Е 880 i.j., окситетрациклин или хлортетрациклин 2 g, манган сулфат 15 g, железо сулфат 15 g, бакар сулфат 8 g, цинк сулфат 8 g, кобалт хлорид 200 mg, топанол ОС 10 g и крмно брашно или соина сачма како носач;

21) Viamin Z-1, витаминско-антибиотско-микроминерален премикс за пилиња, прав во жолтикава боја пакуван во вреќи од 35 kg содржина или по барање на порачачот во помало пакување, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин А 500.000 i.j., витамин D₃ 100.000 i.j., витамин Е 880 i.j., витамин К 100 mg, d.l. калциум пантотенат 2 g, ниацин 3 g, анеурин B₁ 300 mg, рибофлавин B₂ 400 mg, витамин B₁₂ 1 mg, окситетрациклин (терамицин) 0,5 g или хлортетрациклин (ауреомицин) 0,5 g, метионин 10 mg, манган сулфат 20 g, бакар сулфат 2 g, железо сулфат 2 g, цинк сулфат 10 g, кобалт хлорид 100 mg, ампролин или зоамикс 12 g.

топанол ОС 10 g и крмно брашно или соина сачма како носач;

22) Viamin 2-2, витаминско-антибиотско-микро-минерален премикс за кокошки за производство на конзумни јајца, прав во жолтикава боја пакуван во вреќи од хартија од 35 kg содржина или по барање на порачаот во помало пакување, под број 02-1506/1 од 20 мај 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин А 1.000.000 i.j., витамин D3 200.000 i.j., рибофлавин B₂ 400 mg, ниацин 2 g, d.l. калциум пантотенат 1,5 g, витамин E 880 i.j., витамин K 100 mg, витамин B₁₂ 1 mg, окситетрациклин (терамицин) 1 g, цинк сулфат 5 g, железо сулфат 2 g, манган сулфат 20 g, бакар сулфат 2 g, кобалт хлорид 100 mg, топанол ОС 10 g и крмно брашно или соина сачма како носач.

3. Житарско-прехранбени комбинат „Гуро Салај“ — Валпово, за:

1) Glistogrom ad us. vet., прашок во бела боја во поливинилски Кесиња со содржина 100, 200 и 1000 g, под број 02-949/1 од 5 јуни 1964 година.

Составот на препаратот е: 15% piperasini adipas и 85% носачи;

2) Zeljavit ad us. vet., прашок во вреќички со содржина 0,25 0,50 и 1,0 kg, под број 323·5-107/64 од 5 јуни 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 kg — Fe 5.400 mg, Cu 735 mg, Co 1.250 mg, витамин B₂ 6.000 mcg, витамин B₁₂ 1.600 mg, пантотенска киселина 400 mg, витамин А 4.000.000 i.j., витамин D3 400.000 i.j., терамицин 2.000 mg, тетрациклин 2.000 mg и бацитрацин 2.000 mg;

3) Валпо-премикс за пилиња, сивожолтикав прашок во вреќи од хартија или поливинилски вреќи со содржина 10 и 20 kg, под број 02-1454/1 од 21 април 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин А 1.000.000 i.j., витамин D3 150.000 i.j., витамин E 550 i.j., витамин K₂ 150 mg, витамин B₁ 135 mg, витамин D2 600 mg, пантотенска киселина 1.500 mg, ниацин 2.500 mg, холин 50.000 mg, витамин B₁₂ 1.100 mcg, пеницилин 1.500 mg, ампролмикс 2.000 mg, ВНТ-топанол 25.000 mg, манган 6.000 mg, железо 2.000 mg, бакар 200 mg, кобалт 20 mg, јод 100 mg, магнезиум 10.000 mg, цинк 4.000 mg и Rotmel како носач;

4) Валпо-премикс за кокошки, сивожолтикав прашок во вреќи од хартија или поливинилски вреќи со содржина 10 и 20 kg, под број 02-1451/1 од 21 април 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин А 1.000.000 i.j., витамин D3 150.000 i.j., витамин E 1.100 i.j., витамин K₂ 200 mg, витамин B₁ 225 mg, рибофлавин B₂ 600 mg, пантотенска киселина 1.000 mg, ниацин 2.000 mg, холин 20.000 mg, витамин B₁₂ 1.100 mcg, пеницилин 1.500 mg, антиоксидант 20.000 mg, манган 6.000 mg, јод 100 mg, железо 2.500 mg, бакар 250 mg, цинк 3.000 mg, кобалт 40.000 mg и Rotmel како носач;

5) Валпо-премикс за прасиња, жолт прашок во вреќи од хартија и поливинилски вреќи со содржина 10 и 20 kg, под број 02-1401/1 од 21 април 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин А 1.000.000 i.j., витамин D₃ 150.000 i.j., рибофлавин 500 mg, пантотенска киселина 1.500 mg, Ниацин 4.000 mg, холин 15.000 mg, витамин B₁₂ 5 mg, терамицин 2.500 mg, хлортетрациклин 2.500 mg, фуразолидон 8.000 mg, антиоксидант 500 mg, манган 2.000 mg, железо 4.000 mg, бакар 2.000 mg, кобалт 50 mg, цинк 5.000 mg, јод 10 mg и трици како носач;

6) Валпо-премикс за свињи, светлокостенлив прашок во вреќи од хартија и поливинилски вреќи со содржина 10 и 20 kg, под број 02-1402/1 од 21 април 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин А 800.000 i.j., витамин D3 150.000 i.j., витамин E 220.000 i.j., тиамин 200 mg, рибофлавин 400 mg, пантотенска киселина 1.500 mg, ниацин 1.500 mg, холин 25.000 mg, витамин B₁₂ 2 mg, терамицин 750 mg, хлортетрациклин 750 mg, антиоксидант 250 mg, бакар 1.875 mg, железо 4.562 mg, кобалт 27 mg, манган 3.125 mg, јод 37 mg, цинк 12.500 mg, магнезиум 3.125 mg и трици како носач;

7) Валпо-премикс за телиња, жолтикав прашок во вреќи од хартија и поливинилски вреќи со содржина 10 и 20 kg, под број 02-1452/1 од 21 април 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин А 1.000.000 i.j., витамин B₂ 160.000 i.j., витамин E 440 i.j., рибофлавин B₂ 200 mg, пантотенска киселина 500 mg, ниацин 1.000 mg, холин 12.500 mg, витамин B₁₂ 1.500 mcg, терамицин 6.000 mg, сулфур 100.000 mg, бакар 500 mg, манган 1.000 mg, железо 3.200 mg, магнезиум 12.600 mg, кобалт 240 mg и Rotmel како носач;

8) Валпо-премикс за говеда, прашок во сивокостенлива боја во вреќи од хартија и поливинилски вреќи со содржина 10 и 20 kg, под број 02-1453/1 од 22 април 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 kg — витамин А 1.000.000 i.j., витамин D3 150.000 i.j., железо 30.000 mg, бакар 9.375 mg, манган 5.000 mg, кобалт 1.140 mg, јод 200 mg, цинк 2.000 mg и Rotmel како носач.

4. Фармацеутско-кемични комбинат Словеније „Фармис“, погон „Лек“, Љубљана — Менгеш, за: Lekosept ad us. vet., прашок во пластични кесиња со содржина 1,0 g и таблети од 0,50 g, во шишенца со по 20 и 250 таблети, под број 321·4-315/64 од 2 јуни 1964 година.

Составот на препаратот е: 0,625 g јод chloroxy-chinolin, 0,313 g скроб и 0,062 g сапамин.

5. Фармацеутско-кемични комбинат Словеније „Фармис“, погон „Крка“ — Ново Место, за:

1) Sugalin ad us. vet., жолтикавокостенлива течност во стаклени шишенца од 250 cc и во лимени канти од 5 и 10 литра содржина, под број 323·5-171/64 од 10 јуни 1964 година.

Составот на препаратот е: 15% гама изомери на хексахлорциклохексан (99% Lindan), 4% емулгатор и 81% бензин;

2) Zoocin ad us. vet., прашок во пластични обвивки со содржина 1 и 5 kg и во обвивки од на-трон-хартија со содржина 50 kg, под број 321·4-314/1 од 29 јуни 1964 година.

Составот на препаратот е: 2% хлортетрациклин во неутрален носач што не е топлив во вода;

3) Zoocin 6 ad us. vet., прашок во пластични обвивки со содржина 1 и 5 kg и во обвивки од на-трон-хартија со содржина 50 kg, под број 321·4-214/1 од 29 јуни 1964 година.

Составот на препаратот е: 6% хлортетрациклин во неутрален носач што не е топлив во вода;

4) Zoocin 25 ad us. vet., прашок во пластични обвивки со содржина 1 и 5 kg и во обвивки од на-трон-хартија со содржина 50 kg, под број 321·4-314/1 од 29 јуни 1964 година.

Составот на препаратот е: 25% хлортетрациклин во неутрален носач што не е топлив во вода;

5) Zoocin 2 B₁₂ ad us. vet., прашок во пластични обвивки со содржина 1 и 5 kg и во обвивки од на-трон-хартија со содржина 50 kg, под број 321·4-314/1 од 29 јуни 1964 година.

Составот на препаратот е: 2% хлортетрациклин во неутрален носач што не е топлив во вода, со додаток на витамин В₁₂;

6) Zoocin 6 В₁₂ ad us. vet., прашок во пластични обвивки со содржина 1 и 5 kg и во обвивки од натрон-хартија со содржина 50 kg, под број 321·4-314/1 од 29 јуни 1964 година.

Составот на препаратот е: 6% хлортетрациклин во неутрален носач што не е топлив во вода, со додаток на витамин В₁₂;

7) Zoocin 25 В₁₂ ad us. vet., прашок во пластични обвивки со содржина 1 и 5kg, во обвивки од натрон-хартија со содржина 50 kg, под број 321·4-314/1 од 29 јуни 1964 година.

Составот на препаратот е: 25% хлортетрациклин во неутрален носач што не е топлив во вода, со додаток на витамин В₁₂.

6. Завод за здравствену заштиту Социјалистичке Републике Србије — Белград, за:

1) Ferri 75 ad us. vet., течност во шишенца со содржина 50 cc, под број 323·5-57/64 од 17 април 1964 година.

Составот на препаратот е: воден раствор на колаидално железо стабилизирано со јаглен хидрат што содржи 75 mg Fe на 1 ml, со додаток 0,5% фенол;

2) Ferri 100 ad us. vet., течност во шишенца со содржина 50 cc, под број 323·5-56/64 од 17 април 1964 година.

Составот на препаратот е: воден раствор на колаидално железо стабилизирано со јаглен хидрат што содржи 100 mg Fe на 1 ml, со додаток 0,5% фенол.

7. Индустриско-пољопривредни комбинат „Серво Михаљ“ — Зрењанин, за:

Myofer-100 ad us. vet., течност во шишенца со содржина 20, 50 и 100 cc, под број 323·5-204/64 од 3 јуни 1964 година.

Составот на препаратот е: во 1 cc — железо 100 mg, декстран 200 mg, натриум хлорид 15 mg, фенол 5 mg и бидестилирана вода 1cc.

8. Фирмата „Farmitalia“, Милано — Италија, за:

Suidestran ad us. vet., течност во шишенца со содржина 10 cc, под број 323·5-64/64 од 17 април 1964 година.

Застапник: претпријатието „Југокомерц“, Сараево.

Составот на препаратот е: во 10 cc стерилан раствор — хидрогенизиран ferro-dextran во количина еквивалентна на 1,0 g елементарно железо, витамин В₁₂ 7,5 mg и бидестилирана вода qu. s. ad 10 cc.

9. Фирмата „Cyanamid of Great Britain Ltd.“, Лондон — Англија, за:

Aureomycin Gentiana Violet Spray and us. vet., течност во пластични шишенца со содржина 141 g, под број 323·5-152/64 од 26 мај 1964 година.

Застапник: претпријатието „Jugoslavia Commerce“, Белград.

Составот на препаратот е: во пластично шишенце од 141 g — ауреомицин хлортетрациклин хидрохлорид 2% (2.840 mg) и гентианвиолет 0,5% (710 mg).

10. Фирмата „Lederle“ — Оддел „Cyanamid G.M.B.H.“, München — Pasing — Сојузна Република Германија, за:

Aureomycin суспензија 2,5% ad us. vet., стерилен маслена суспензија во шишенца со содржина 60 cc, под број 323·5-151/64 од 26 мај 1964 година.

Застапник: претпријатието „Jugoslavia Commerce“, Белград.

Составот на препаратот е: во 1 cc стерилна маслена суспензија на aureomycin 25 mg и токоферол концентрат (витамин Е) 0,15%.

11. Фирмата „Merck Sharp & Dohme“, New York — U.S.A., за:

Thiabendazole ad us. vet., препарат во форма на прашок пакуван во поливинилски кесички со содржина 20, 100, 250, 500 и 1000 g и во форма на болус од 4 g односно 2 g активна супстанција пакувани во картонски кутии со по 50 болуси, под број 323·5-151/64 од 20 мај 1964 година.

Застапник: претпријатието „Jugoslavia Commerce“, Белград.

Составот на препаратот е: 2 — (4 thiazoly) — benzimidazol што содржи во прав 75% активна супстанција а во болуси — 50% активна супстанција.

Бр. 323·5-114/64
16 јули 1964 година

Белград

Директор

на Сојузната управа за работите
на ветеринарството,
др Сава Михајловиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, се поткраднале грешки, та се дава

ИСПРАВКА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Во членот 32 став 2 во точката 2 под г) на крајот треба да стојат зборовите: „и на хибридна лоза“.

Во членот 47 став 2 наместо зборот: „буџетите“ треба да стои зборот: „буџетот“.

Во членот 124 став 2 третиот и четвртиот ред наместо зборот: „издатоци“ треба да стои зборот: „задачи“.

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, 29 јули 1964 година, АС бр. 141, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за минималните откупни цени на определени маслодајки, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/64, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА НА НАРЕДБАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ МАСЛОДАЈКИ

Во точката 2 став 2 наместо процентот: „30%“ треба да стои процентот: „38%“.

Во точката 2 став 3 наместо процентот: „13%“ треба да стои процентот: „11%“.

Од Сојузниот секретаријат за општи стопански работи, Белград, 30 јули 1964 година.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ ДРЖАВИ НА БРАЗИЛ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ ДРЖАВИ НА БРАЗИЛ

I

Се отповикува

Маријан Баришиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Републиката на Соединетите Држави на Бразил;

II

Се назначува

Ранко Зеџ, досегашен помошник државен секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Републиката на Соединетите Држави на Бразил.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 4

21 јули 1964 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службени гласник Социјалистичке Републике Србије“ во бројот 29 од 17 јули 1964 година објавува:

Наредба за определување занаетчиски дуќани што не се должни да имаат деловна просторија;

Наредба за определување занаетчиски дејности што можат да се вршат како занаетчиски услуги од место до место;

Наредба за определување на органите и организациите на кои задолжително им се доставуваат податоци за издадените одобренја за вршење занаетчиски дејности;

Наредба за определување на стопанските дејности што се сметаат како занаетчиски дејности;

Упатство за водење регистар на издадените одобренја за вршење занаетчиски дејности.

Во бројот 30 од 18 јули 1964 година објавува:

Препорака за месните заедници;

Уредба за условите и начинот на употреба на патнички автомобили во републичките државни органи;

Решение за измени и дополненија на Решението за определување на дивечот на заштитен и незащитен;

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за организацијата и работата на Државниот архив на НР Србија.

Во бројот 31 од 25 јули 1964 година објавува:

Закон за условите за почсток на работата и укинувањето на определени училишта;

Препорака за мерките за унапредување на заштитата на здравјето на работниците во СР Србија;

Препорака за мерките за унапредување на работата на сузбивање на воспитната запуштеност на децата и младината и на малолетничката деликвенција во СР Србија;

Уредба за условите за изградба на определени објекти во шуми;

Наредба за определување кучиња и мачки што се сметаат за скитници;

Наредба за определување височината на наградата за уништување лисици која ќе се исплатува од републичките средства и за условите за стекнување право на оваа награда;

Наредба за определување височината на наградата за уништени кучиња и мачки скитници која ќе се исплатува од републичките средства и за условите за стекнување право на оваа награда;

Решение за назначување помошник началник на Управата за персонални работи на РИС во подложај на потсекретар;

Исправка на Правилникот за измена на Правилникот за организацијата и работата на Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет на Народното собрание на НР Србија.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службени лист Социјалистичка Република Хрватска во бројот 26 од 2 јули 1964 година објавуваат:

Закон за измени и дополненија на Законот за сместување на деца во други фамилии;

Препорака за мерките за сузбивање на туберкулозата во СР Хрватска;

Четврта објава за ставање под заштита на заштитените објекти на природата.

Во бројот 27 од 9 јули 1964 година објавуваат:

Закон за извршување на воспитните мерки;

Наредба за дополненија на Наредбата за определување на установите на територијата на СР Хрватска во кои може да се врши испитување на прехранбени продукти;

Исправка на Законот за измени и дополненија на Законот за мерките за остварување на односите утврдени со Општествениот план на развојот на СР Хрватска за 1964 година.

Во бројот 28 од 16 јули 1964 година објавуваат:

Закон за користење на патнички автомобили во општествена сопственост и за начинот на располагање со општествени средства за користење на патнички автомобили;

Закон за завршната сметка за извршувањето на буџетот на СР Хрватска (Републичкиот буџет) за 1963 година;

Упатство за измени и дополненија на Упатството за постапката за контрола на цените во прометот на мало.

Во бројот 29 од 23 јули 1964 година објавуваат:

Закон за стручните називи;

Закон за измени и дополненија на Законот за буџетот на СР Хрватска (Републичкиот буџет) за 1964 година;

Закон за измени на Законот за распределба на приходите од заедничките извори на приходи;

Одлука за давање согласност на завршната сметка на Републичкиот општествен фонд за школство за 1963 година;

Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Републичкиот општествен фонд за школство за 1964 година;

Одлука за изборот на нов член на Одборот за општествено планирање на Извршниот совет на Саборот;

Решение за разрешување на помошник секретар на Извршниот совет на Саборот.

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Социјалистичке Републике Словеније“ во бројот 16 од 2 мај 1964 година објавува:

Упатство за начинот на остварување на регресот од членот 1 од Законот за возачките олесненија за кои се дава регрес од републичкиот буџет.

Во бројот 17 од 4 јуни 1964 година објавува:

Закон за додатокот на запослените учесници на Народноослободителната војна;

Закон за таксите на орудија за производство и предмети во државна сопственост;

Закон за измени и дополненија на Законот за начинот на стопанисување и располагање со заедничките резерви на стопанските организации;

Закон за Комисијата на СР Словенија за физичка култура;

Заклучок за избор и разрешување на судии на окружните судови;

Заклучок за избор на претседател на Окружниот стопански суд во Марибор;

Заклучок за избор на судии на окружните стопански судови и за разрешување на судија на окружен суд;

Заклучок за разрешување судија на окружен суд;

Решение за именување два члена на Советот на Институтот за електроника и автоматика;

Наредба за определување установи кои можат да испитуваат прехранбени продукти и предмети за општа употреба.

Во бројот 18 од 19 јуни 1964 година објавува:

Закон за Педагошката академија во Љубљана;

Закон за измени и дополненија на Законот за Буџетот на СР Словенија (Републичкиот буџет) за 1964 година;

Закон за Завршната сметка за извршувањето на Буџетот на СР Словенија (Републичкиот буџет) за 1963 година;

Одлука за согласност на финансискиот план на Фондот на СР Словенија за школство;

Одлука за согласност на завршната сметка на Фондот на СР Словенија за школство за 1963 година;

Наредба за проверување на стручната оспособеност за вршење на занает.

Во бројот 19 од 25 јуни 1964 година објавува:

Одлука за премиите за кравјо млеко во 1964 година;

Одлука за определување на аконтацијата за данокот на доход и општинскиот локален данок од земјоделството за третото тримесечје на 1964 година;

Одлука за укинување на Комисијата на Извршниот совет за вршење координација на подготовките за новиот службенички систем;

Решение за именување помошник секретар во Републичкиот секретаријат за социјална заштита;

Решение за именување помошник секретар во Републичкиот секретаријат за трговија;

Решение за именување главен инспектор во Републичкиот шумарски инспекторат;

Решение за разрешување и именување два члена на управниот одбор на Фондот на СР Словенија за унапредување на производството и прикажувањето на филмови;

Решение за именување два члена на советот на Научната установа на Институтот за национални прашања во Љубљана;

Решение за именување два члена на советот на Хемискиот институт „Борис Кидрич“ во Љубљана;

Решение за именување член на советот на Водоградежната лабораторија во Љубљана;

Решение за именување член на научниот совет на Земјоделскиот институт на Словенија;

Решение за именување чланови на советот на Заводот на СР Словенија за резерви;

Решение за именување два члена на работничкиот совет на Заводот за водостопанство на СР Словенија;

Упатство за измена и дополненије на Упатството за условите за верификација и за верификацијата на гимназијата.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во бројот 22 од 8 јуни 1964 година објавува:

Закон за помилување;

Закон за основање Фонд за награди „11 октомври“;

Закон за дополнување на Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката;

Одлука за давање согласност на завршната сметка на Републичкиот општествен фонд за школство за 1963 година;

Одлука за давање согласност на финансискиот план на Републичкиот општествен фонд за школство за 1964 година;

Одлука за разрешување и избирање членови на советот на Адвокатската комора во Скопје;

Одлука за разрешување и избор на членови на Управниот одбор на Републичкиот општествен фонд за школство;

Одлука за начинот и условите под кои ќе се користат нераспределените средства на Републичкиот инвестиционен фонд;

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за стопите и износите на придонесот за социјално осигурување на одделни категории лица во работен однос осигурени според прописите за социјално осигурување;

Одлука за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување на уживателите на пензии и инвалиднини за 1964 година;

Одлука за височината на паушалниот придонес за додаток на деца на уживателите на пензии за 1964 година;

Одлука за височината на посебен придонес за здравствено осигурување на членовите на потесната фамилија на југословенските државјани што стапиле во работен однос во странство по основот на меѓународен договор или по одобрение од надлежниот орган, а не се осигурени според Законот за здравственото осигурување;

Одлука за делот од придонесите на фондот на инвалидското осигурување кој им се признава на комуналните заедници на име надоместок на фондовите на здравственото осигурување за трошоците на професионалната рехабилитација и запослувањето на инвалидите на трудот за 1964 година;

Одлука за формирање резерви на фондот на инвалидското осигурување и резерви на фондот на пензиското осигурување;

Одлука за спроведување на задолжително здравствено реосигурување за 1964 година;

Тарифа на премиите за задолжително здравствено реосигурување за 1964 година;

Тарифа за височината на надоместокот на комуналните заводи за решавање на правата од инвалидско и пензиско осигурување и додаток на деца во 1964 година;

Одлука за спроведување на задолжително здравствено реосигурување на земјоделците;

Тарифа на премијата за задолжително здравствено реосигурување на земјоделците за 1964 година

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

„Службени лист Социјалистичке Републике Црне Горе“ во бројот 17 од 12 јуни 1964 година објавува:

Одлука за определување премија за кравјо млеко во 1964 година;

Одлука за финансирање на Секцијата за уредување на пороите во Котор и на Бирото за уредување на шумите во Титоград;

Решение за именување Управен одбор на Републичкиот фонд за научна работа;

Решение за именување Управен одбор на Републичкиот фонд на водите;

Решение за именување членовите на Управниот одбор на Секцијата за уредување на пороите во Котор што ги именува Извршниот совет;

Решение за именување прв совет на Општиот музеј во Цетиње;

Решение за именување Управен одбор на Републичкиот фонд за социјални установи;

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за полагање на завршниот испит во гимназијата;

Одлука за усвојување на финансискиот план на фондовите на инвалидското и пензиското осигурување и на додатокот на деца за 1964 година;

Одлука за плаќање придонес за социјално осигурување за одделни категории осигуреници

Во бројот 18 од 22 јуни 1964 година објавува:

Закон за измена на Уставниот закон за спроведување на Уставот на СР Црна Гора;

Закон за пренесување работите од надлежност на испоставите на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи врз општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи;

Закон за помилување;

Закон за уредување и користење на градско земјиште;

Закон за дополние на Законот за уплатување на придонесот за станбена изградба;

Одлука за највисоката граница до која собирањата на комуналните заедници за социјално осигурување на земјоделците можат да го определат

личниот придонес и стопата на придонесот од земјоделски приходи за основно здравствено осигурување на земјоделците;

Препорака за мерките за унапредување и безбедност на сообраќајот на јавните патишта;

Решение за свикување во прво заседание на Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на земјоделците;

Наредба за определување на здравствените установи за вршење лекарски прегледи и за издавање на уверенија за здравствена способност за работа на местата изложени на јонизирачки зрачења;

Решение за определување местата во кои приватни угостителски дукани не можат да се основаат.

СОДРЖИНА:

- | | |
|--|-----|
| 486. Одлука за дополненија на Одлуката за определување на највисоките продажни цени за нафтни деривати — — — — | 677 |
| 487. Упатство за критериумите за поблиско определување на времето што според чл. 29 до 32 од Законот за пензиското осигурување се засметува во пензискиот стаж — — — — — | 677 |
| 488. Правилник за Техничките прописи за електрични постројки на надземни места загрозени од експлозивни смесови — — | 681 |
| 489. Правилник за стручната спрема на инспекторите на трудот што вршат надзор во рударството — — — — — | 681 |
| 490. Упатство за поблиско определување на дејностите за кои работните организации не плаќаат придонес од доходот според Законот за ослободување од плаќање на придонесот од доходот остварен со вршење определени дејности — | 682 |
| 491. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на јаглен и кокс — — — — — | 683 |
| 492. Решение за југословенските стандарди за хартија — — — — — | 683 |
| 493. Решение за југословенските стандарди за лековити растенија — — — — — | 683 |
| 494. Решение за југословенскиот стандард за стаклени шишиња — — — — — | 683 |
| 495. Решение за југословенските стандарди од областа на производството на аноргански киселини, хипохлорити и пероксиди — — — — — | 684 |
| 496. Решение за југословенските стандарди за овошје и зеленчук за индустриска преработка — — — — — | 684 |
| 497. Решение за југословенскиот стандард од областа на зградарството — — — — — | 684 |
| 498. Решение за измени и дополненија на Тарифата на доплатите за производите на црната металургија — — — | 684 |
| 499. Договор за социјално осигурување на адвокатите — — — — — | 687 |
| 500. Список на ветеринарните биолошки препарати и лекови за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија — — — — — | 690 |
| Исправка на Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници — — — — — | 693 |
| Исправка на Наредбата за минималните откупни цени на определени маслодајки | 694 |

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226.

— Директор и одговорен уредник Љубислав Ѓуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград